



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Среда, 12 март 1980
Скопје
Број 8 Год. XXXVI

Претплатата за 1980 година изнесува 650 динари. Овој број чини 20 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

27.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕЗЕРСКАТА ПЛОВИДБА

Се прогласува Законот за езерската пловидба, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 27 февруари 1980 година.

Бр. 08-570
27 февруари 1980 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Љупчо Арсов, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

З А К О Н ЗА ЕЗЕРСКАТА ПЛОВИДБА

Прв дел

ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој закон се уредува безбедноста на езерската пловидба, пловните патишта, пристаништата и нивното искористување, чамците и пловните инсталации и превозот на лица и предмети во езерската пловидба.

Член 2

Под езерска пловидба, во смисла на овој закон, се смета присуство на пловен објект по езерските води без оглед дали пловниот објект се движи или стои.

Член 3

Како пловни патишта се сметаат природните и вештачките езера (во натамошниот текст: пловен пат).

Член 4

Одредбите на овој закон не се применуваат на пловните објекти на воената морнарица.

Член 5

Одделните изрази употребени во овој закон ги имаат овие значења:

1) пловен објект е брод, пловна направа, чамец и друг пловен објект кој е способен за пловидба и кој учествува во пловидбата;

2) пловна инсталација е пловен објект без сопствен погон наменет за услужни спортски, рекреациони и други потреби (пристан, станбен објект, хангар, пловна работилница, рибарска барака и слично);

3) сплав е збир на трупици или други елементи меѓусебно поврзани на начин со кој се овозможува пловидба;

4) спортски чамец е пловен објект со сопствен погон или без сопствен погон наменет за спорт, разонода или рекреација, и

5) оперативен брег е изградената и неизградената корисна површина на брегот со сите средства за работа.

Втор дел

БЕЗБЕДНОСТ НА ПЛОВИДБАТА

Глава прва

ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ

Член 6

Организацијата на здружениот труд, друга самоуправна организација или заедница и орган на општествено-политичка заедница кои вршат превоз во езерската пловидба, организацијата на здружениот труд и друго општествено-правно лице кои го користат пристаништето и организацијата на здружениот труд која се грижи за одржување на пловните патишта се должни да организираат и обезбедат трајно вршење контрола на безбедноста на пловидбата.

Со општ акт на организацијата, заедницата и органот на општествено-политичката заедница од став 1 на овој член се утврдуваат работите кои се однесуваат на безбедноста на пловидбата, начинот на организирање на трајно вршење на контролата, делокругот и овластувањата на органот во вршењето на контролата на безбедноста на пловидбата, начинот на водење на евиденција за вршење на контролата, одговорноста на работниците во вршењето на работите на контролата на безбедноста на пловидбата и одговорноста на работниците за вршењето на работите кои се однесуваат на безбедноста на пловидбата.

Член 7

Член од посадата на пловниот објект не може да врши работи на пловниот објект ако е под дејство на алкохол.

Се смета дека е под дејство на алкохол член од посадата за кого, со анализа на крв или на било кој друг начин и метод на мерење на количеството на алкохол во организмот, се утврди дека содржината на алкохолот во крвта изнесува повеќе од 0,5‰ или без оглед на содржината на алкохолот во крвта со обичен преглед се утврди дека лицето покажува знаци на алкохолна растроеност.

Член 8

Член од посадата на пловниот објект кој е уморен или болен, или е во психичка состојба да не е способен за сигурно управување со пловниот објект, како и член од посадата под дејство на опојни средства, не смее да управува со пловен објект.

Член 9

Организациите на здружениот труд, другите самоуправни организации или заедници и органите на општествено-политичката заедница кои вршат превоз во езерската пловидба се должни да водат евиденција од значење за безбедноста на пловидбата.

Организациите на здружениот труд кои се носители на правата во поглед на располагањето, користењето и управувањето на пловните објекти, освен на чамците и пловните инсталации, се должни да водат евиденција за несреќите што ги претрпеле или ги сториле нивните пловни објекти и податоците за тие несреќи ги доставуваат на општинскиот орган на управата надлежен за работите на езерската пловидба.

Евиденцијата и податоците од ставовите 1 и 2 на овој член, начинот на нивното водење и доставување го пропишува функционерот кој раководи со републичкиот орган на управата надлежен за работите на сообраќајот.

Глава втора

ПЛОВНИ ПАТИШТА

Член 10

Пловен пат е појас во езерото доволно длабок и широк за безбедна пловидба, кој по потреба е и обележен.

Член 11

Забрането е спречувањето на поставување сигнални знаци на пловните патишта, отстранување, засолнување или оштетување на тие знаци и засолнување на учесниците во пловидбата.

Член 12

Уредувањето, одржувањето и обележувањето на пловните патишта општината може да ги довери на организација на здружениот труд или друга самоуправна организација и заедница оспособени за вршење на тие работи.

Член 13

Организацијата на здружениот труд или друга самоуправна организација и заедница на која ѝ се дадени на управување и искористување пловните патишта, обезбедува средства за уредување, одржување и обележување на пловните патишта и од надоместокот за користење на пловните патишта.

Висината на надоместокот за користење на пловните патишта ја одредува организацијата и заедницата која го уредува, одржува и обележува пловниот пат.

Член 14

Носителот на права во поглед на располагањето, користењето и управувањето и сопственикот на пловниот објект или друг објект (во натамошниот текст: имателот на пловниот објект) е должен во рокот кој ќе го одреди инспекторот за безбедност на езерската пловидба да го отстрани потонатниот или насуканиот пловен објект надвор од пловниот пат, на брегот или во водениот простор на пристаништето.

Ако имателот на пловниот објект не постапи во смисла на став 1 од овој член, инспекторот за безбедност на езерската пловидба ќе нареди отстранување на пловниот објект или друг објект на товар на имателот на пловниот објект или друг објект.

Член 15

Начинот на користењето на брегот и водениот простор на езерата го утврдува собранието на општината.

Собранието на општината ги одредува деловите на брегот и водениот простор за изградба на пристаништа, капаишта и места за превоз со скела и други објекти.

Член 16

На езерата може да се одржуваат спортски натпревари само врз основа на одобрение. Одобрението го издава, по барање од организаторот на спортскиот натпревар, републичкиот орган на управата надлежен за работите на сообраќајот, ако натпреварот се одржува на дел од пловниот пат кој се простира на подрачјето на повеќе општини, односно општинскиот орган на управата надлежен

за работите на езерската пловидба, ако натпреварот се одржува на пловниот пат на подрачјето на една општина.

Барањето за издавање на одобрението од став 1 на овој член, организаторот на спортскиот натпревар е должен да го поднесе до надлежниот орган најдоцна осум дена пред одржувањето на натпреварот.

Глава трета

ПРИСТАНИШТА

1. Заеднички одредби

Член 17

Пристаништето може да биде отворено за јавен сообраќај или за сопствени потреби на организацији на здружениот труд, други самоуправни организации или заедници и органи на општествено-политичката заедница ако се исполнети условите за безбедност на пловидбата во пристаништето.

Не може да се започне со користење на пристаништето сè додека општинскиот орган на управата надлежен за работите на езерската пловидба не утврди дека се исполнети условите за безбедност на пловидбата во пристаништето.

Член 18

Имателот на пловниот објект одговара за штетата што ќе ја нанесе пловниот објект на оперативниот брег, пристаништето, уредите и постројките и другите објекти во пристаништето. Имателот на пловниот објект не одговара за штетата која е предизвикана по вина на организацијата која го користи пристаништето.

Член 19

Имателот на пловниот објект е должен да го користи пристаништето на начин со кој не се загрозува безбедноста на пристаништето и пловидбата во пристаништето.

Начинот на користење на пристаништето, во смисла на став 1 од овој член (редот во пристаништето), го пропишува организацијата на здружениот труд, друга самоуправна организација и заедница на кои им е доверено искористувањето на пристаништето, по претходно прибавено мислење на собранието на општината.

2. Пристаниште отворено за јавен сообраќај

Член 20

Пристаништето отворено за јавен сообраќај мора да има:

- 1) обележено подрачје,
- 2) длабочина на водениот простор во пристаништето која не може да биде помала од газењето на пловниот објект,
- 3) опрема за пристанување и врзување на пловните објекти и
- 4) одреден простор за пристанување на патнички пловни објекти со безбедни и ноќе и при намалена видливост осветлени приоди од пловните објекти до брегот.

Член 21

Организацијата на здружениот труд, друга самоуправна организација и заедница кои го искористуваат пристаништето се должни:

- 1) да ги одржуваат оперативните брегови и другите објекти, уреди и постројки, односно длабочините во пристаништето, на начин со кој се обезбедува безбедна пловидба во пристаништето и
- 2) да ги одржуваат во исправна состојба уредите, опремата и знаците во пристаништето.

3. Пристаниште за сопствени потреби

Член 22

Пристаниште за сопствени потреби е приста- ниште на организација на здружениот труд, друга самоуправна организација и заедница и орган на општествено-политичка заедница кои го користат за задоволување на своите потреби.

Член 23

Пристаништето за сопствени потреби мора да има:

- 1) обележено подрачје,
- 2) длабочина на водениот простор во приста- ништето која не може да биде помала од газењето на пловниот објект и
- 3) опрема за пристанување и врзување на плов- ните објекти за користење на пристаништето и за безбедна пловидба во пристаништето.

Член 24

Организацијата на здружениот труд, друга са- моуправна организација и заедница и орган на оп- штествено-политичката заедница кои вршат пре- воз во езерската пловидба го уредуваат, одржуваат и обележуваат пристаништето за сопствени потре- би на начин со кој се обезбедува безбедна пло- видба во пристаништето.

Глава четврта

ИСКОРИСТУВАЊЕ НА ПРИСТАНИШТАТА

1. Искористување

Член 25

Под искористување на пристаниште, во смисла на овој закон, се смета давање на услуги во поглед на пристанувањето, заштитата на пловните об- јекти од елементарни непогоди, товаране, истова- рање и претоваране на стока и патници, одржу- вање и изградба на пристаништето.

Член 26

Организацијата на здружениот труд, друга са- моуправна организација и заедница која го иско- ристува пристаништето отворено за јавен сообра- кај, врши услуги на сите корисници под еднакви услови, во согласност со општите услови на рабо- тењето.

Општите услови на работењето на пристаниш- тето ги утврдува организацијата или заедницата од став 1 на овој член.

Член 27

Во пристаништето е забрането преземање ра- боти кои ги доведуваат или можат да ги доведат во опасност животите и здравјето на луѓето, имо- тот и пловните и други објекти во пристаништето или да им нанесат штета, а особено:

- фрлање во вода цврсти, течни или гасовити материји,
- држење во вода пловни плутни потопени об- јекти, уреди, и постројки или други предмети и
- веслање, рибарење и капење.

Ако со самата работа на организацијата на здружениот труд, друга самоуправна организаци- ја и заедница се предизвика таложение на отпадни материји кои го затрупуваат пристаништето, трошо- ците за чистење на пристаништето ги сноси орга- низацијата, односно заедницата која со својата ра- бота го предизвикала затрупувањето.

2. Надоместоци за користење на пристаништата

Член 28

Организацијата на здружениот труд, друга са- моуправна организација и заедница кои го корис- тат пристаништето отворено за јавен сообраќај имаат право на надоместок за услугите што им ги даваат на корисниците на пристаништето.

Организациите и заедниците од став 1 на овој член ја утврдуваат висината на надоместокот за користење на пристаништата.

Надоместокот за користење на одделни услуги може според природата на услугите да се утврди со договор.

Член 29

Надоместок за користење на пристаништето не плаќаат органите на управата за внатрешни рабо- ти и народна одбрана и органите за безбедност на езерската пловидба за пловните објекти што ги користат за службени потреби.

Глава петта

ЧАМЦИ И ПЛОВНИ ИНСТАЛАЦИИ

1. Утврдување на способноста за пловидба

Член 30

Чамците и пловните инсталации можат да се користат ако ги исполнуваат условите предвидени со овој закон и прописите донесени врз основа на овој закон.

Утврдувањето на способноста за пловидба не се врши на спортските чамци без сопствен погон на- менети за натпревар (кајак, кану и скив) и чамци- те изработени од други материји до 3 метри дол- жина без сопствен погон.

Член 31

На пловниот пат може да се користи чамец кој е способен за пловидба и пловна инсталација што ги исполнува условите за пловност.

Способноста на чамецот и пловната инста- лација се утврдува со атест од производителот на ча- мецот и пловната инсталација.

Способноста за пловидба на чамецот и на плов- ната инсталација кои немаат атест од производе- лот од став 2 на овој член се утврдува со преглед.

Прегледот од став 3 на овој член го врши оп- штинскиот орган на управата надлежен за рабо- тите на езерската пловидба или организација на здружениот труд што тој ќе ја овласти.

Општинскиот орган на управата надлежен за работите на езерската пловидба или организацијата на здружениот труд што тој ќе ја овласти, на има- телот на чамецот и пловната инсталација му изда- ва уверение за способноста на чамецот и пловната инсталација за пловидба.

Член 32

За вршење на преглед заради утврдување спо- собноста за пловидба на чамецот и пловната инста- лација се плаќа надоместок.

Висината на надоместокот ја утврдува општи- ната.

Член 33

Способноста за пловидба на чамецот и плов- ната инсталација се утврдува преку редовен и вон- реден преглед.

Со редовниот преглед се утврдува состојбата на трупот, уредите и опремата на чамецот, односно пловната инсталација и нивните пловни својства.

Редовен преглед на чамец во зависност од не- говата намена се врши:

- а) секоја година, ако се користи за јавен пре- воз на патници,
- б) секоја втора година, ако се користи за ја- вен превоз на предмети и
- в) секоја петта година, ако се користи за пре- воз на лица и предмети за сопствени потреби.

Редовен преглед на пловна инсталација се врши секоја година ако пловната инсталација е во јав- на употреба, а секоја петта година ако служи за рекреативни цели.

Вонреден преглед на чамец и пловна инста- лација се врши:

- а) по хаварија или утврден недостаток кој вли- јае врз способноста за пловидба на чамецот или пловната инсталација,

б) по извршена реконструкција или адаптација на чамецот или пловната инсталација и

в) ако чамецот или пловната инсталација не се употребуваат подолго од една година.

Член 34

Редовен и вонреден преглед на чамци и пловни инсталации врши општинскиот орган на управата надлежен за работите на езерската пловидба, односно организацијата на здружениот труд што тој ќе ја овласти.

По извршениот преглед на имателот на чамецот и пловната инсталација му се издава уверение за способноста за пловидба на чамецот и пловната инсталација.

2. Баждарење

Член 35

Чамците подлежат на баждарење, освен чамците наменети за спорт, разонода и рекреација.

Баждарење на чамците се врши за да се утврди носивоста, истиснината и најголемото дозволено газење.

Член 36

Баждарењето на чамците се врши според техничките прописи и правилата на Југословенскиот регистар на бродовите.

За извршеното баждарење се издава баждарска исправа.

Член 37

Баждарење на чамците се врши при утврдувањето на способноста за пловидба и ако е дојдено до промена во истиснината или носивоста.

Баждарењето го врши општинскиот орган на управата надлежен за работите на езерската пловидба или организацијата на здружениот труд што тој ќе ја овласти.

3. Техничко-експлоатациони услови

Член 38

Чамецот и пловната инсталација мораат да ги исполнуваат пропишаните техничко-експлоатациони услови.

Под техничко-експлоатациони услови, во смисла на овој закон, се сметаат условите кои пловните објекти од став 1 на овој член мораат да ги исполнуваат, зависно од видот и намената.

Техничко-експлоатационите услови ги пропишува функционерот кој раководи со републичкиот орган на управата надлежен за работите на сообраќајот.

4. Книги и исправи

Член 39

Чамците и пловните инсталации во пловидбата мораат да имаат:

- 1) пловидбена дозвола,
- 2) попис на посадата — за чамец наменет за јавен превоз и
- 3) книга за работа — за чамец кој врши јавен превоз.

Член 40

Чамецот и пловната инсталација се впишуваат во уписник за чамци и пловни инсталации (во натамошниот текст: уписник) што го води општинскиот орган на управата надлежен за работите на езерската пловидба.

Во уписникот се впишуваат податоци за имателот на чамецот, пловната инсталација, податоци за техничките својства на опремата, подрачјето на пловидбата, извршените прегледи, ознаките и намените.

За чамец и пловна инсталација впишани во уписникот се издава пловидбена дозвола и регистарска таблица.

Пловидбената дозвола и регистарската таблица ги издава општинскиот орган на управата надлежен за работите на езерската пловидба.

Член 41

Формата и содржината на уписникот, пловидбената дозвола и регистарските таблици и начинот на водење на уписникот, односно издавањето на пловидбената дозвола и регистарските таблици ги пропишува функционерот кој раководи со републичкиот орган на управата надлежен за работите на сообраќајот.

Член 42

Чамецот и пловната инсталација се бришат од уписникот по барање на имателот на пловниот објект.

Имателот на пловниот објект е должен да поднесе барање за бришење од евиденција на чамецот, односно пловната инсталација од уписникот ако тој пловен објект е уништен, или станал неупотреблив или отуѓен на правно или физичко лице, во рок од 10 дена од денот на настанувањето на било која од овие причини.

За извршеното бришење на чамецот или пловната инсталација од уписникот на подносителот на барањето му се издава потврда.

5. Посада

Член 43

Чамците мораат да имаат посада.

Членовите на посадата мораат да бидат стручно оспособени за вршење на работите на чамците (стручна подготовка), да имаат општа здравствена способност и да имаат навршено 18 години.

Поблиските прописи за бројот и составот на посадата на чамците, за начинот на стекнување на стручната подготовка и програмата на стручниот испит, ги донесува функционерот кој раководи со републичкиот орган на управата надлежен за работите на сообраќајот.

Со прописот од став 3 на овој член ќе се утврди кои пловни инсталации ќе имаат членови на посадата.

Трети дел

ПРЕВОЗ ВО ЕЗЕРСКАТА ПЛОВИДБА

Глава прва

ЗАЕДНИЧКИ ОДРЕДБИ

Член 44

Превозот на лица и предмети во езерската пловидба (во натамошниот текст: превоз) може да биде: јавен превоз и превоз за сопствени потреби.

Јавниот превоз на патници и предмети им е достапен на сите корисници под еднакви услови и се врши врз основа на договор за превоз.

Јавниот превоз може да се врши во линиска и слободна пловидба.

Превоз за сопствени потреби е превоз заради задоволување на сопствени потреби на имателот на пловниот објект.

Член 45

Јавен превоз може да врши организација на здружениот труд, друга самоуправна организација и заедница ако ги исполнува условите од овој закон и ако се регистрира кај надлежниот суд според важечките прописи.

Јавен превоз можат да вршат и граѓаните под услови пропишани со овој закон.

Член 46

Јавен превоз се врши со брод, чамец или скела. Јавен превоз може да се врши само со брод, чамец и скела кои, покрај условите утврдени со прописите за безбедноста на пловидбата ги исполнуваат и пропишаните техничко-експлоатациони услови.

Глава втора

ЈАВЕН ПРЕВОЗ

1. Јавен превоз во линиската пловидба

Член 47

Јавниот превоз во линиската пловидба се врши на одредени релации и по однапред утврдениот ред на пловидбата.

Јавниот превоз во линиска пловидба се врши како локален превоз на подрачјето на општината или како меѓумесен превоз на подрачјата на повеќе општини.

Организацијата на локалниот линиски превоз ја уредува собранието на општината.

Организацијата на меѓумесниот линиски превоз ја уредуваат собранијата на општините на чии подрачја се врши превозот.

Член 48

Редот на пловидбата, општите услови на превозот и цената на превозот во езерската пловидба ги одредува организацијата на здружениот труд, друга самоуправна организација и заедница која врши превоз.

Редот на пловидбата и цената на превозот се објавуваат во дневниот печат најдоцна осум дена пред почетокот на примената и мораат видно да се истакнат на пловниот објект и во пристаништето.

Член 49

Превозникот мора да се придржува на утврдениот ред на пловидбата објавен и впишан во регистарот.

Редот на пловидбата не може да се укине пред да истече времето на важење.

По исклучок, редот на пловидбата може да се укине пред истекот на времето на неговото важење во случај на виша сила и во други вонредни случаи кои, независно од желбата на превозникот, го оневозможуваат вршењето на превозот подолго од два месеци.

За запирањето на превозот или укинувањето на редот на пловидбата превозникот го известува органот или организацијата која извршила впишување на редот на пловидбата во регистарот.

Член 50

Превозникот е должен да го прими на превоз секој патник или предмет, во границите на расположливите места за патници, односно корисната носивост на пловните објекти, ако патникот и предметот ги исполнуваат условите за превоз предвидени со овој закон, а според посебните прописи не се исклучени од превоз.

Превозникот е должен да го превезе багажот и рачниот багаж истовремено кога го превезува и патникот на кој му припаѓа багажот, во границите на просторот за сместување на багажот.

Предметите кои не се рачен багаж не можат да се сместуваат во делот на пловните објекти за превоз на патници.

Член 51

Со пловниот објект во јавниот превоз, доколку со посебен пропис поинаку не е пропишано, не е дозволено да се превезуваат деца помали од 6 години старост без придружник, лица заболени од заразни болести, лица во пијана состојба, животни, лешеве, лесно запаливи материји, експлозивни, отровни, радиоактивни, нагризателни и заразни материји и органски пароксиди и други предмети кои поради своите особини можат да бидат штетни и опасни за безбедноста или здравјето на луѓето и можат да предизвикаат други штети.

2. Јавен превоз во слободната пловидба

Член 52

Јавен превоз на патници и предмети во слободната пловидба е таков превоз за кој релацијата и другите услови за превоз се утврдуваат со договор меѓу превозникот и корисникот.

Пловниот објект во слободната пловидба мора да ги исполнува пропишаните услови за пловниот објект во линискиот превоз.

3. Јавен превоз кој го вршат граѓани

Член 53

Работните луѓе со личен труд и средства во сопственост на граѓани можат да вршат превоз на патници и предмети само во слободната пловидба (во натамошниот текст: граѓанин превозник).

Член 54

Граѓанинот превозник може да врши јавен превоз со пловен објект со сопствен погон до 50 коњски сили и 50 тони носивост, односно пловен објект без сопствен погон до 50 тони носивост со кој лично управува.

Во вршењето на јавниот превоз граѓанинот превозник може да користи и дополнителен труд од две лица кои ги исполнуваат условите за работа на пловниот објект.

Член 55

Граѓанинот превозник може да врши јавен превоз само ако добие одобрение.

Одобрението од став 1 на овој член на граѓанинот превозник му го издава општинскиот орган на управата надлежен за работите на езерската пловидба според местото каде што се врши превозот.

Одобрението од став 1 на овој член му се издава на граѓанинот превозник:

- 1) ако е деловно способен,
- 2) ако ги исполнува пропишаните услови во поглед на стручната подготовка од член 43 на овој закон и здравствените способности и ако има овластување за управување со пловниот објект кој го користи во вршењето на превозот,
- 3) ако со правосилна судска пресуда не му е изречена мерката на безбедност — забрана за вршење на превоз или одземање на овластувањето од точка 2 на овој став и
- 4) ако има во сопственост пловен објект кој ги исполнува пропишаните техничко-експлоатациони услови.

Одобрението за вршење на јавен превоз се издава на одредено и неодредено време. Ако одобрението се издава на одредено време со рок на важење подолг од една година, мора пред истекот на рокот на важењето на одобрението да се поднесе барање за продолжување до органот од став 2 на овој член.

Одобрението за вршење на јавен превоз се издава на посебен образец и се впишува во регистарот што го води органот на управата кој го издал одобрението за вршење на превоз.

Формата и содржината на образецот и регистарот од став 5 на овој член и начинот на водење на регистарот ги пропишува функционерот кој раководе со републичкиот орган на управата надлежен за работите на сообраќајот.

Член 56

Граѓанинот превозник кој врши превоз на патници и предмети е должен да го прими на превоз секој патник и предмет во границите на расположливите капацитети, доколку со одредбите на член 51 од овој закон или други прописи не се исклучени од јавниот превоз.

Член 57

Граѓанинот превозник ја одредува висината на надоместокот за услугите во јавниот превоз според должината на патот, односно тежината на предметите според утврдениот ценовник.

Граѓанинот превозник е должен на видно место во пловниот објект да истакне ценовник за услугите на превозот.

На барање од корисникот на превозот, граѓанинот превозник е должен да издаде потврда за висината на наплатената цена на превозот.

Член 58

Граѓанинот превозник може привремено да го запре вршењето на јавниот превоз ако за тоа добие одобрение од органот на управата кој му го издал одобрението за вршење на јавен превоз.

Привременото запирање на превозот ќе се одобри на граѓанинот превозник:

- 1) за време на болест, односно боледување,
- 2) за време на користење на годишен одмор или отсуство по друг основ во траење од 40 работни дена во годината,
- 3) за време на отслужување на воениот рок, воена вежба или вршење на јавни функции,
- 4) за време на притвор или издржување на казна затвор во траење од шест месеци и
- 5) за време на вадење на потонат пловен објект или поправка на пловниот објект.

Привременото запирање на јавниот превоз од став 2 на овој член ќе се одобри сè додека постојат причините за спреченост, и тоа најдолго до 1 година, а за случаите од точка 5 најдолго 90 дена. По исклучок во случаите од точките 1 и 3 од став 2 на овој член, општинскиот орган на управата надлежен за работите на езерската пловидба може да го продолжи овој рок додека постојат тие причини.

Одобрение за привремено запирање на јавниот превоз не е потребно ако прекинот не трае повеќе од седум дена во една година или за време на замрзнување на пловниот пат што ја спречува пловидбата.

За време на привременото запирање на превозот граѓанинот превозник е должен одобрението за вршење на јавен превоз да го предаде на органот кој го издал во рок од осум дена од денот на запирањето на превозот.

Член 59

Одобрението за вршење на јавен превоз издадено на граѓанинот превозник престанува да важи:

- 1) со одјава на вршењето на јавниот превоз,
- 2) по сила на законот и
- 3) по смртта на граѓанинот превозник.

Вршењето на јавниот превоз може да се одјави писмено или на записник кај општинскиот орган на управата кој го издал одобрението.

Член 60

Одобрението за вршење на јавен превоз престанува да важи по сила на законот кога граѓанинот превозник:

- 1) престане да ги исполнува условите од член 55 став 3 на овој закон,
- 2) поради издржување на казна затвор биде отсутен повеќе од шест месеци и
- 3) не почне да го врши јавниот превоз во рок од 30 дена од денот на приемот на одобрението, или без одобрение го запре вршењето на тој превоз подолго од 15 дена.

Член 61

Во случај на смрт на граѓанинот превозник, неговиот брачен другар, односно старателот на неговите малолетни деца може да продолжи со вршењето на јавен превоз преку работодаводител, ако брачниот другар и малолетните деца на умрениот превозник немаат други приходи за издржување.

Барањето за продолжување на вршењето на јавниот превоз во случаите од став 1 на овој член, брачниот другар, односно старателот на малолетните деца на умрениот имател на одобрението може да го поднесе во рок од шест месеци од денот на смртта на имателот на одобрението.

Член 62

Јавен превоз може да се врши преку работодаводител кој ги исполнува условите од член 55 став 3 точките 1, 2 и 3 на овој закон.

За вршење на јавен превоз преку работодаводител потребно е одобрение од општинскиот орган на управата надлежен за работите на езерската пловидба.

Кон барањето за издавање на одобрение од став 2 на овој член се поднесува и извод од книгата на умрениите за смртта на граѓанинот превозник и доказ дека работодаводителот ги исполнува условите за вршење на јавен превоз.

Глава трета

ПРЕВОЗ ЗА СОПСТВЕНИ ПОТРЕБИ

Член 63

Превоз за сопствени потреби може да врши имател на пловен објект, и тоа:

1. Организација на здружениот труд, друга самоуправна организација и заедница и орган на општествено-политичка заедница:

а) кога превезува свои работници и други лица во врска со вршењето на својата дејност, односно работа и

б) кога превезува предмети заради задоволување на своите потреби.

2. Граѓаните кога вршат превоз за сопствени потреби.

Како превоз на предмети што го врши организација на здружениот труд за задоволување на своите потреби се смета превозот на предмети што организацијата ги произвела, преработила или поправила, купила или продала, дала или зела во закуп или примила на складирање ако складирањето е нејзина дејност.

Како превоз на предмети што го врши граѓанинот за сопствени потреби се смета превозот на предмети што во рамките на својата дејност граѓанинот ги произвел, преработил или поправил или за тие цели ги набавил и превозот на предмети за потребите на неговото домаќинство.

Во превозот за сопствени потреби граѓанинот може да користи еден пловен објект со сопствен погон кој има до 10 патнички места или до 10 тони носивост, кој е негова лична сопственост и со него лично управува.

За вршење на превоз за сопствени потреби граѓанинот е должен да поднесе пријава до општинскиот орган на управата надлежен за работите на езерската пловидба. За поднесените пријави се води евиденција и се издава потврда дека се исполнети со закон пропишаните услови за вршење на превоз за сопствени потреби.

Член 64

Како превоз за сопствени потреби, во смисла на член 63 од овој закон, се смета и превозот на лица со сопствен пловен објект или пловен објект земен под закуп што го вршат:

1) угостителските организации на здружениот труд, одморалиштата и капаиштата кога ги превезуваат корисниците на своите услуги, и

2) туристичките организации кога врз основа на посебен договор превезуваат група туристи.

Четврти дел

ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР

Член 65

Надзорот над безбедноста на езерската пловидба го вршат републичкиот орган на управата надлежен за работите на сообраќајот и општинскиот орган на управата надлежен за работите на безбедноста на езерската пловидба.

Член 66

Општинскиот орган на управата надлежен за работите на безбедноста на езерската пловидба ги

врши сите работи на безбедноста на езерската пловидба, освен работите кои со овој закон се ставени во надлежност на републичкиот орган на управата надлежен за работите на сообраќајот.

Член 67

Републичкиот орган на управата надлежен за работите на сообраќајот се грижи за правилно организирање, вршење и унапредување на безбедноста на езерската пловидба, а врши и други работи на безбедноста на езерската пловидба кои му се ставени во надлежност со закон.

Член 68

Републичкиот орган на управата надлежен за работите на сообраќајот, непосредно ги врши работите од надлежност на општинскиот орган на управата надлежен за работите на безбедноста на езерската пловидба кога:

1) во вршењето на работите на органот на безбедноста на езерската пловидба постојат битни недостатоци, и

2) во итни случаи кога поради одлагање може да настане опасност по животот, безбедноста на луѓето и имотот.

Во случаите од точките 1 и 2 од став 1 на овој член републичкиот орган на управата надлежен за работите на сообраќајот ќе го извести собранието на општината за преземањата на работите и мерките на непосредната инспекција.

Член 69

Инспекцискиот надзор го опфаќа надзорот над примената на прописите со кои се уредува пловидбата, превозот и безбедноста на езерската пловидба, искористувањето и работата на пристаништата и контролата на примената на прописите и општите акти донесени врз основа на закон и други прописи на езерската пловидба.

Член 70

Инспектор за безбедност на езерската пловидба може да биде лице со висока поморска школа или дипломиран бродомашински инженер со најмалку 3 години работно искуство во струката или дипломиран сообраќаен инженер и дипломиран инженер од техничка струка со најмалку 3 години работно искуство и положен стручен испит.

Начинот на полагањето и програмата за стручниот испит од став 1 на овој член ги пропишува функционерот кој раководи со републичкиот орган на управата надлежен за работите на сообраќајот.

Член 71

При вршењето на инспекцијата на пловидбата, инспекторот за безбедност на езерската пловидба мора да има пропишана легитимација со која се утврдува својството на инспектор.

Инспекторот за безбедност на езерската пловидба е должен да носи пропишана службена облека за време на вршењето на службата.

Содржината и формата на образецот на легитимацијата од став 1 на овој член, начинот на нејзиното издавање и бојата, бројот и ознаките на облеката од став 2 на овој член ги пропишува функционерот кој раководи со републичкиот орган на управата надлежен за работите на сообраќајот.

Член 72

Работите на инспекцискиот надзор опфаќаат особено вршење надзор над:

1) одржувањето и обележувањето на пловните патишта и објектите на тие патишта;

2) одржувањето на оперативните брегови во пристаништата, утврдувањето на нивната сигурност за товарање и истоварување на патници и предмети и одржувањето на длабочините во пристаништата потребни за безбедна пловидба;

3) изградбата на објекти на езерата и нивните брегови;

4) пловните објекти во поглед на нивната способност за пловидба и исправност на нивните постројки, уреди и опрема што служат за безбедност на езерската пловидба и заштитата на човечките животи на пловните патишта;

5) членовите на посадата на пловните објекти во поглед на исполнувањето на условите кои се однесуваат на нивниот број и состав, стручната подготовка, здравствената способност и другите услови пропишани со закон за одделни работни места на пловните објекти во поглед на вршењето на работите на тие објекти;

6) одржувањето на редот во пристаништата;

7) вршењето на превозот во езерската пловидба и

8) правилната примена на правилата за пловидба.

Член 73

Во вршењето на инспекциските работи инспекторот за безбедност на езерската пловидба има право и должност да врши:

1) преглед на пловниот пат во поглед на неговото одржување и обележување;

2) преглед на објектите за безбедност на езерската пловидба за пловниот пат во поглед на нивната исправност и способност за безбедна пловидба;

3) преглед на изградбата на објекти што се градат на езерата и на нивните брегови заради утврдување дали работите се изведуваат во согласност со издадената согласност, односно одобрение и на начин со кој не се загрозува безбедноста на пловните објекти и пловидбата;

4) преглед на оперативните брегови во поглед на исполнувањето на условите за безбедна пловидба (длабочина, површина, стабилност и уредите за врзување);

5) преглед на пловните објекти во поглед на нивната пловидбена способност, исправност на нивните постројки, уреди и опрема, располагањето со пропишаните книги и исправи;

6) преглед на посадата на пловните објекти во поглед на нивниот број и состав, здравствената способност и овластувањата за вршење на одредени работи на пловните објекти;

7) контрола на пловидбата на пловните патишта во поглед на придржувањето на пловидбените прописи од страна на посадата на пловниот објект и посебните прописи со кои се утврдува пловидбата на пловните патишта и

8) контрола на превозот на патници и предмети на пловидбата по езерата во поглед на придржувањето на пропишаните услови.

За службените работи извршени при вршењето на инспекцијата, инспекторот за безбедност на езерската пловидба е должен да направи записник.

Инспекторот за безбедност на езерската пловидба може во секое време да ги врши прегледите наведени во став 1 на овој член.

Член 74

Ако инспекторот за безбедност на езерската пловидба при вршењето на инспекцискиот преглед утврди дека е сторена повреда на законот, односно дека одредбите од законот не се применети или не се правилно применети поради што настанале или можеле да настанат последици што ја загрозуваат пловидбата, ќе нареди со решение мерки за отстранување на утврдените неправилности и ќе одреди рокови за нивно спроведување.

Член 75

Ако утврдените неправилности не бидат отстранети во определениот рок или ако утврдените неправилности се од таква природа да ја загрозуваат пловидбата, лицата, имотот или објектите, инспекторот за безбедност на езерската пловидба:

1) ќе ја забрани пловидбата на пловниот објект,

2) ќе ја забрани употребата на оперативниот брег или негов дел,

3) ќе ја забрани пловидбата во пристаништето,
4) ќе забрани натамошно изведување на работите додека не се отстранат неправилностите,

5) ќе ја забрани работата на организацијата на здружениот труд, друга самоуправни организација и заедница — вршење на превоз во езерската пловидба, ако во пропишаниот рок не ја усогласат својата работа со одредбите на овој закон.

Ако утврдените недостатоци се од таква природа да претставуваат непосредна опасност за пловидбата, лицата и имотот или објектите, инспекторот за безбедност на езерската пловидба може да ја забрани пловидбата и употребата на објектот од став 1 на овој член и без издавање на претходна наредба за отстранување на утврдените недостатоци.

Член 76

Инспекторот за безбедност на езерската пловидба може да ја забрани или ограничи пловидбата на пловниот објект, односно да го упати пловниот објект во местото што ќе му се одреди во случај пловниот објект да е загрозен (појава на мраз, опасност од пожар, загаденост на водата и слично).

Инспекторот за безбедност на езерската пловидба е должен членот на посадата на пловниот објект да го исклучи од пловидбата кога ќе го зацете на пловниот објект во вршењето на работи за кои е овластен ако е очигледно дека членот на посадата е уморен или болен или е во психичка состојба да не е способен да ги врши работите, а ако е очигледно дека членот на посадата е под дејство на алкохол или опојни средства, ќе го исклучи од пловидбата.

Член 77

Ако инспекторот за безбедност на езерската пловидба во вршењето на инспекцискиот надзор над изградбата на објекти на езерата и на нивните брегови утврди дека работите се изведуваат без одобрение, односно спротивно на условите дадени во одобрението или на начин со кој се загрозува безбедноста на езерската пловидба, ќе му нареди на изведувачот на работите привремено да го запре натамошното изведување на тие работи, додека не прибави одобрение, односно додека не го усогласи изведувањето на тие работи со пропишаните услови.

Член 78

Имателите на пловните објекти, организациите на здружениот труд, други самоуправни организации и заедници и органи на општествено-политичките заедници кои го користат пристаништето, организацијата на здружениот труд, друга самоуправни организација и заедница кои вршат превоз во езерската пловидба и граѓанинот превозник се должни на инспекторот за безбедност на езерската пловидба да му даваат потребни известувања и да му дадат помош кога му е неопходна за извршување на инспекциската работа.

Петти дел

КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 79

Со парична казна од 30.000 до 300.000 динари ќе се казни за стопански престап организација на здружениот труд или друго правно лице ако:

1) не организира трајно вршење на контрола на безбедноста на пловидбата (член 6 став 1);
2) не го отстрани потонатниот или насуканиот пловен објект или друг објект надвор од пловниот пат на брегот или во водениот простор на пристаништето (член 14 став 1);

3) го користи пристаништето пред општинскиот орган на управата надлежен за работите на езерската пловидба да утврди дали се исполнети условите пропишани за безбедност на пловидбата во пристаништето (член 17 став 2);

4) во пристаништето за јавен сообраќај или за сопствени потреби не ги одржува оперативните брегови и другите објекти, уредите и постројките,

односно длабочините во пристаништето и уредите, опремата и знаците во пристаништето (член 21 точки 1 и 2 и член 24);

5) не врши услуги на сите корисници под еднакви услови на работењето (член 26 став 1);

6) во пристаништето презема работи кои можат да ги доведат во опасност животите и здравјето на луѓето, имотот и пловните и други објекти во пристаништето или им нанесе штета (член 27 став 1) и

7) врши јавен превоз, а не е регистрирана за таа дејност кај надлежниот суд (член 45 став 1).

Со парична казна од 3.000 до 30.000 динари ќе се казни за стопански престап од став 1 на овој член и одговорното лице во организацијата на здружениот труд или друго правно лице.

Член 80

Со парична казна од 5.000 до 70.000 динари ќе се казни за прекршок организација на здружениот труд или друго правно лице ако:

1) не води евиденција за податоците од значење за безбедноста на пловидбата и евиденција за несреќите на пловните објекти (член 9 ставови 1 и 2);

2) врши спречување на поставување сигнални знаци на пловниот пат, отстранување, засолнување или оштетување на сигналните знаци или заслепување на учесниците во пловидбата (член 11);

3) користи пристаниште на начин со кој се загрозува безбедноста на пловидбата (член 19);

4) користи чамец и пловна инсталација на кои не им е утврдена способноста за пловидба (член 31 став 1);

5) во пропишаниот рок не поднесе барање за бришење од уписникот на чамецот и пловната инсталација кога настаниле услови од член 42 став 2 на овој закон;

6) јавен превоз врши со пловен објект кој не е наменет за таа дејност, односно со брод, чамец или скела кои не ги исполнуваат пропишаните техничко-експлоатациони услови (член 46 ставови 1 и 2);

7) врши превоз за сопствени потреби спротивно на условите пропишани во член 63 став 2 од овој закон;

8) во определениот рок не го изврши решението на инспекторот за безбедност на езерската пловидба (член 74) и

9) на инспекторот за безбедност на езерската пловидба не му го даде бараното известување, не му дава помош и му пречи во вршењето на инспекцијата (член 78).

Со парична казна од 500 до 5.000 динари ќе се казни за прекршок од став 1 на овој член и одговорното лице во организацијата на здружениот труд или друго правно лице.

Член 81

Со парична казна од 1.000 до 10.000 динари ќе се казни за прекршок граѓанин ако:

1) врши спречување на поставување сигнални знаци на пловниот пат, отстранување, засолнување или оштетување на сигналните знаци или заслепување на учесниците во пловидбата (член 11);

2) во определениот рок не го отстрани потонатниот или насуканиот пловен објект или друг објект надвор од пловниот пат на брегот или во водениот простор на пристаништето (член 14 став 1);

3) пристаништето го користи на начин со кој се загрозува безбедноста на пловидбата во пристаништето спротивно на пропишаниот ред во пристаништето (член 19 ставови 1 и 2);

4) во пристаништето презема работи што можат да ги доведат во опасност животите и здравјето на луѓето, имотот и пловните и други објекти во пристаништето или им нанесуваат штета (член 27 став 1);

5) користи чамец и пловна инсталација на кои не им е утврдена, во поглед на изградбата и опременоста, способноста за пловидба (член 31 став 1);

6) користи чамци кои не се баждарени (член 35);
7) во определениот рок не поднесе барање за бришење од уписникот на чамецот и пловната инсталација кога настапиле услови од член 42 став 2 на овој закон;

8) врши јавен превоз со пловен објект над дозволената носивост и јачина и ако на пловниот објект користи дополнителен труд од лица кои не ги исполнуваат пропишаните услови (член 54 ставови 1 и 2);

9) врши превоз без одобрение (член 55 став 1);
10) не прими на превоз патници и предмети кои не се исклучени од јавен превоз со член 51 од овој закон (член 56);

11) за време на привременото запирање на превозот не го предаде одобрението за вршење на превоз на надлежниот орган во пропишаниот рок (член 58 став 5);

12) врши превоз за сопствени потреби со пловен објект кој има повеќе од 10 патнички места или повеќе од 10 тони носивост (член 63 став 4);

13) не го пријави превозот за сопствени потреби на надлежниот општински орган (член 63 став 5) и

14) во определениот рок не го изврши решението на инспекторот за безбедност на пловидбата (член 74).

Член 82

Со парична казна од 200 до 1.000 динари ќе се казни за прекршок член од посада на пловниот објект ако врши работа на пловниот објект под дејство на алкохол (член 7).

Член 83

Со парична казна од 150 динари ќе се казни на лице место за прекршок старешината на пловниот објект, односно лицето кое го заменува ако:

1) го користи пристаништето на начин со кој се загрозува безбедноста на пловидбата во пристаништето и спротивно на пропишаниот ред во пристаништето (член 19 ставови 1 и 2);

2) во пристаништето презема работи кои можат да ги доведат во опасност животите и здравјето на луѓето, имотот и пловните и други објекти во пристаништето или им нанесат штета (член 27 став 1) и

3) на инспекторот за безбедност на езерската пловидба не му го даде бараното известување, не му даде помош или му пречи во вршењето на инспекцијата (член 78).

Член 84

Со парична казна од 150 динари ќе се казни на лице место граѓанин превозник ако:

1) врши пловидба со чамец, односно пловна инсталација без пропишаните книги и исправи од член 39 на овој закон;

2) врши пловидба со чамец без да ја има пропишаната стручна подготовка (член 43 став 2);

3) превезува лица и предмети чиј превоз е забранет (член 51) и

4) не истакне на видно место оверен ценовник на услугите (член 57 став 2).

Член 85

Паричната казна од членовите 83 и 84 на овој закон ја наплатува инспекторот за безбедност на езерската пловидба.

Ако сторителот на прекршокот за кој е пропишана казна на лице место од било која причина не ја плати казната на лице место, тоа може да го стори во рок од осум дена од денот кога е сторен прекршокот.

Ако сторителот на прекршокот не ја плати паричната казна во рокот од став 2 на овој член, инспекторот за безбедност на езерската пловидба против него ќе поднесе барање за покренување на прекршочна постапка.

Шести дел

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 86

Организациите на здружениот труд, други самоуправни организации и заедници кои го користат пристаништето и имателите на пловните објекти се должни да ја усогласат својата работа и општите акти со овој закон во рок од една година од денот на неговото влегување во сила.

Член 87

Поблиските прописи предвидени со овој закон ќе се донесат во рок од една година од влегувањето во сила на овој закон.

Член 88

Со влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за користење на пристаништата на езерската пловидба („Службен весник на СРМ“ број 45/73).

Член 89

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

28.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ОХРИДСКОТО, ПРЕСПАНСКОТО И ДОЈРАНСКОТО ЕЗЕРО

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за заштита на Охридското, Преспанското и Дојранското Езеро,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Соборот на општините, одржани на 27 февруари 1980 година.

Бр. 08-555

27 февруари 1980 година

Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Љупчо Арсов, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ОХРИДСКОТО, ПРЕСПАНСКОТО И ДОЈРАНСКОТО ЕЗЕРО

Член 1

Во Законот за заштита на Охридското, Преспанското и Дојранското Езеро („Службен весник на СРМ“ бр. 45/77), во член 25 став 1 зборот „две“ се заменува со зборот „три“.

Член 2

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

29.

Врз основа на член 318 став 1 точка 25 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, член 1 став 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ број 16/69), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори, одржана на 27 февруари 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИЧКАТА КОМИСИЈА ЗА ОДНОСИ СО ВЕРСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ

Се разрешува од должноста претседател на Републичката комисија за односи со верските заедници:

Гога Николовски, поради заминување на нова должноост.

Се именува за претседател на Републичката комисија за односи со верските заедници:

д-р Ѓорѓи Цаца, републички секретар за правосудство, и член на Извршниот совет.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-502
27 февруари 1980 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

30.

Врз основа на член 318 став 1 точка 22, член 338 став 1 алинеја 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите собори, одржана на 27 февруари 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЧЛЕН НА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Се разрешува од должноста член на Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија:

Гога Николовски, поради заминување на нова должноост.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-503
27 февруари 1980 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

31.

Врз основа на член 338 став 1 алинеја 7 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори, одржана на 27 февруари 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАР ЗА ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО

За заменик републички секретар за економски односи со странство се именува: Методи Сми-

ленски, директор во Земјоделско-индустрискиот комбинат „Скопско поле“ — погон „Агросервис“ Маџари.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-504
27 февруари 1980 година
Скопје

Претседател

на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

32.

Врз основа на член 338 став 1 алинеја 7 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори, одржана на 27 февруари 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАР ЗА МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИ

За заменик републички секретар за меѓународни односи се именува: Ахил Тунте, потсекретар во Републичкиот секретаријат за меѓународни односи.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-505
27 февруари 1980 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

33.

Врз основа на член 318 став 1 точка 25, член 338 став 1 алинеја 7 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 37 од Законот за општествениот правобранител на самоуправувањето („Службен весник на СРМ“ бр. 47/75), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори, одржана на 27 февруари 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПОМОШНИЦИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ОПШТЕСТВЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ НА САМОУПРАВУВАЊЕТО

За помошници на Републичкиот општествен правобранител на самоуправувањето се именуваат: Пиро Андоновски, Зејнел Беговиќ, и

Тодор Аписанков — помошници на Републичкиот општествен правобранител на самоуправувањето.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-506
27 февруари 1980 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

34.

Врз основа на член 90 став 2, а во врска со член 106 став 1 точка 1 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ бр. 17/79), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори, одржана на 27 февруари 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СУДИЈА НА ОКРУЖНИОТ СУД ВО СКОПЈЕ

Се разрешува од должноста судија на Окружниот суд во Скопје: Милорад Мартиновски, по негово барање.

Разрешувањето се врши со важност од 1. III. 1980 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-507
27 февруари 1980 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

35.

Врз основа на член 50 став 1 од Законот за судовите на здружениот труд („Службен весник на СРМ“ бр. 41/75), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори, одржана на 27 февруари 1980 година, донесе

ОДЛУКА ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОСТОЈАН СУДИЈА НА ОСНОВНИОТ СУД НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ВО ШТИП

Се разрешува од должноста постојан судија на Основниот суд на здружениот труд во Штип: Драги Танчев, по негово барање.

Разрешувањето се врши со важност од 1. III. 1980 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-508
27 февруари 1980 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

36.

Врз основа на член 2 став 2 од Законот за финансирање на изградбата, одржувањето и реконструкцијата на патништата („Службен весник на СРМ“ бр. 48/74), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Соборот на општините, одржани на 27 февруари 1980 година, донесе

ФИНАНСИСКА ПРОГРАМА ЗА ИЗГРАДБА, ОДРЖУВАЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ПАТНАТА МРЕЖА ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО 1980 ГОДИНА

I

Со оваа програма се утврдуваат средствата за изградба, одржување и реконструкција на патништата во 1980 година, нивниот распоред и начинот на користење.

II

Средствата за изградба, одржување и реконструкција на патништата во 1980 година се утврдуваат во износ од 2.125,6 милиони динари и се обезбедуваат од:

(во милиони динари)

1. Републички средства (постојани извори)	921,9
— од надомест за погонско гориво	666,7
— од надомест за регистрација	200,2
— од такси на странски моторни возила	55,0
2. Средства од јавен заем	50,0
3. Средства на општини (за експропријација)	30,0

4. Кредит од Меѓународната банка за автопат	55,0
5. Кредит од Меѓународната банка за други патишта (X заем)	440,0
6. Кредит од Европската инвестициона банка	50,0
7. Кредит од градежни организации	578,7
Вкупно: (1-7)	2.125,6

III

Средствата за изградба, одржување и реконструкција ќе се користат:

Намена на средствата	Вкупна должина	Должина за пуштање во сообраќај во 1980 год.	Во милиони динари
1. Финансиска обврска од Програмата за 1979 година			241,9
2. За изградба и реконструкција на патни правци			
2.1. Куманово-Скопје-Т. Велес	24,0	24,0	383,0
2.2. Гевгелија-граница со Грција	5,0	5,0	98,9
2.3. Берово-Струмица	10,0	10,0	71,3
2.4. Крушево-Кривогаштани	8,0	8,0	94,0
2.5. М. Брод-Белица	24,0	24,0	100,0
2.6. Тработивиште-Пехчево	18,0	18,0	92,3
2.7. Тетово-Гостивар	18,0	18,0	75,0
2.8. Охрид-Пештани	10,0	10,0	40,0
2.9. Куманово-Свети Николе	5,0	5,0	42,2
2.10. Миладиновци-Штип (Струмица)	49,0	4,0	102,4
2.11. Прилеп-Битола	33,0	14,5	100,0
2.12. Битола-Охрид	63,0	—	90,0
2.13. Куманово-Ранковци	30,0	15,0	150,0
2.14. Расимбегов Мост — Витолиште	15,0	15,0	34,0
Вкупно: (1-2)	312,0	170,5	1.715,0

3. Одржување на патната мрежа	
3.1. Редовно одржување	73,3

Рутинско одржување, прегледно-интервентна служба и обнова на хоризонтална сигнализација

3.2. Зимско одржување	35,7
-----------------------	------

3.3. Периодично и инвестиционо одржување	99,5
--	------

Зајакнување, изградба и санација на објекти, уредување и изградба на паркиралишта, поставување на сообраќајна сигнализација

3.4. Оперативна резерва, елементарни непогоди и друго	6,9
---	-----

Вкупно: (3.1. — 3.4.)	215,4
-----------------------	-------

4. Студии и проектирање	36,1
Изработка на економско-техничка документација, студии, проектирање, броење и анкетирање на сообраќајот	
5. Обврски по кредити	55,1
Отплата на анuitети	
6. Експропријација на земјиштето и опрема со средства на општини и со средства на Советот за патишта	36,6
7. Редовна дејност на Стручната служба	17,4
8. Санација на штетите настанати како последица на поплавите од ноември 1979 година	50,0
Вкупно (1-8)	2.125,6

IV

Средствата за изградба, одржување и реконструкција се даваат без обврска за враќање.

Средствата од став 1 на овој дел ќе се употребат за намените предвидени во оваа програма врз основа на договори што се склучени или ќе ги склучи Советот за изградба, одржување и реконструкција на патиштата со работни организации кои изведуваат работи на патиштата.

V

Оваа финансиска програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-573
27 февруари 1980 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд, инж. Слободан Арнаудов, с. р.	Претседател на Собранието на СРМ, Благоја Талески, с. р.
---	---

Претседател
на Соборот на општините,
Блашко Јаневски, с. р.

37.

Врз основа на член 9 од Законот за наградата на Антифашистичкото веќе на народното ослободување на Југославија („Службен лист на СФРЈ“ број 49/79), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 февруари 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ И ЗАМЕНИЦИ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ОДБОРОТ ЗА НАГРАДАТА АВНОЈ

За членови и заменици на членовите на Одборот за Наградата АВНОЈ се избираат:

Хисен Рамадани, за член, потпретседател на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија,
Икмет Кривца, за заменик член, потпретседател на Стопанската комора на Македонија,
Матеја Матевски, за член, претседател на Републичката комисија за културни врски со странство,

Борис Вишински, за заменик член, уредник на „Културен живот“ — Скопје,

д-р Борис Каранфилски, за член, редовен професор на Медицинскиот факултет во Скопје, и

Емин Илхами, за заменик член, директор на Театарот на народностите во Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-509
27 февруари 1980 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд, инж. Слободан Арнаудов, с. р.	Претседател на Собранието на СРМ, Благоја Талески, с. р.
---	---

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

38.

Врз основа на член 142 од Законот за средно образование („Службен весник на СРМ“ број 25/79), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 февруари 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ЦЕНТАРОТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА КАДРИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ОПШТЕСТВЕНА САМОЗАШТИТА „ЕЛИСИЕ ПОПОВСКИ — МАРКО“ ВО СКОПЈЕ

Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Советот на Центарот за образование на кадри за безбедност и општествена самозаштита „Елисие Поповски — Марко“ во Скопје, поради истек на мандатот:

Павле Игновски,
Симо Ивановски и
Тосум Пахуми.

Се именуваат претставници на општествената заедница во Советот на Центарот за образование на кадри за безбедност и општествена самозаштита „Елисие Поповски — Марко“ во Скопје:

Наум Пејов, претседател на Координациониото тело за општествена самозаштита при Собранието на СР Македонија,

Сали Емин, член на Секретаријатот на Претседателството на РК ССРМ и

Насе Стаменковски, секретар на СВР — Куманово.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-510
27 февруари 1980 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд, инж. Слободан Арнаудов, с. р.	Претседател на Собранието на СРМ, Благоја Талески, с. р.
---	---

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

39.

Врз основа на член 8 став 2 од Законот за именување и дополнување на Законот за организирање на научните дејности („Службен весник на СРМ“ број 42/77), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 февруари 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО КОМИСИЈАТА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР НА ИНДИВИДУАЛЕН РАБОВОДЕН ОРГАН НА ЗАВОДОТ ЗА ВОДОСТОПАНСТВО НА СР МАКЕДОНИЈА

За претставници на општествената заедница во Комисијата за изготвување предлог за избор на индивидуален рабоводен орган на Заводот за водостопанство на СР Македонија, се именуваат:

Никола Горичан, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СР Македонија и

Петар Митев, делегат во Соборот на општините на Собранието на СР Македонија, потпретседател на Собранието на Општина Титов Велес.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-511
27 февруари 1980 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

Претседател на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,
Ката Лахтова, с. р.

40.

Врз основа на член 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ број 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 февруари 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТИТЕ И СОБИРАТЕ НА РАБОТНИТЕ ЗАЕДНИЦИ ВО ОСНОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ПРИ УНИВЕРЗИТЕТСКИОТ ЦЕНТАР ЗА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ ВО СКОПЈЕ

Се разрешуваат и именуваат претставници на општествената заедница во:

1. Работничкиот совет на ООЗТ Здружени институти:

Се разрешуваат:
Петар Јаневски,
Милован Шиковски и
прим. д-р Диме Нешков.
Се именуваат:

Борис Гичев, директор на Секторот за развој при Топилницата за цинк и олово „Злетово“ — Титов Велес,

Љупчо Исјановски, член на Претседателството на Сојузот на синдикатите на Македонија, вработен во „Рудници и железарница — Скопје“ во Скопје и

Шуко Авдовик, самостоен советник во Извршниот совет на Собранието на СРМ.

2. Работничкиот совет на ООЗТ Институт за трансфузиологија и хематологија:

Се разрешуваат:
Рахман Бесини,
Горги Чирков и
Душко Арсовски.
Се именуваат:

Димитар Смуѓревски, секретар на Републичкиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата,

Драган Стошиќ, член на Извршниот одбор на Републиката, заедница за насочено образование на работа во ГО „Бетон“ — Скопје, и

Ариф Шаќим, потпретседател на Соборот на месната заедница на Собранието на Општина Гази Баба — Скопје.

3. Советот на ООЗТ Кардиологија:

Се разрешуваат:
Томе Захов,
д-р Верољуб Василевски и
Александар Балабановски.
Се именуваат:

Неџат Идризи, секретар на СИЗ за култура на Општина Тетово,

д-р Борис Павлов, вработен во Медицинскиот центар во Струмица и

Благој Михов, виши советник во Извршниот совет на Собранието на СРМ.

4. Соборот на Работната заедница на ООЗТ Клиника за неврологија:

Се разрешуваат:
Пахуми Рамазан,
Светлана Додевска и
д-р Михаил Еленчевски.

Се именуваат:

Борче Ламбевски, член на Советот на Републиката,

д-р Љубомир Василев, специјалист по урологија во Клиниката за хируршки болести во Скопје и прим. д-р Ратко Темелковски, вработен во Заедницата за здравство и здравствено осигурување на град Скопје.

5. Соборот на Работната заедница на ООЗТ Институт за клиничка биохемија:

Се разрешуваат:
д-р Милка Божинова,
инж. Драшко Исаевски и
Лазе Јуруковски.

Се именуваат:

Жарко Тројачанец, член на Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија, лекар во Воената болница — Скопје,

Бранко Калиников, помошник на главниот уредник на весникот „Вечер“ — Скопје и

Крсте Ивановски, заменик на секретарот на ОК СКМ Карпош — Скопје.

6. Соборот на Работната заедница на ООЗТ Гастроентерохепатологија:

Се разрешуваат:
Митко Велков,
д-р Ксенија Груева — Беговиќ и
Трајче Леков.

Се именуваат:

Живко Мартиновски, секретар на Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ, Томе Треневски, делегат во Соборот на општините на Собранието на СРМ, секретар на ОК на ССРМ Гази Баба — Скопје и

прим. д-р Стеван Николовски, специјалист по интерна медицина во Здравствениот дом во Скопје.

7. Соборот на Работната заедница во ООЗТ Пулмоалергологија:

Се разрешуваат:
Лазо Чадиевски,
Бранко Босиљанов и
Мите Митревски.

Се именуваат:

д-р Смилка Кофкарова, педијатар во ООЗТ Детска пнеумофизиологија при Градската општа болница — Скопје,

инж. Младен Мисајловски, вработен во „Југохром“ — Јегуновце и

Младен Куновски, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ, вработен во „Алкалоид“ — Скопје.

8. Соборот на Работната заедница на Поликлиниката за згрижување на ургентни интернистички случаи и Клиника за токсикологија:

Се разрешуваат:
Исмет Исмаил,
д-р Борис Герасимовски и
Владо Готовски.

Се именуваат:

Стојмен Величковски, општествено-политички работник при РО на СЗБ од НОВ на Македонија, Михајло Николовски, член на Извршниот совет на Собранието на Општина Центар — Скопје и

Крсте Атанасовски, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СР Македонија, вработен во „Феротурист“ — Скопје.

9. Соборот на Работната заедница на ООЗТ Ендокринологија и болести на метаболизмот:

Се разрешуваат:
Пеза Рахман,
Тодор Јовановски и

Киро Данаилов.

Се именуваат:

Весел Рамизи, потпретседател на Извршниот совет на Собранието на Општина Куманово,
д-р Атанас Малинов, специјалист по интерна медицина во Здравствениот дом на железничарите на Скопје и

Живко Тодоровски, самостоен референт во Трговското претпријатие „Ангро гума и кожи“ — Скопје.

10. Соборот на Работната заедница на ООЗТ Клиника за ревматологија:

Се разрешуваат:

Јелена Мандиќ,
Димче Димитриевски и
Драган Коцев.

Се именуваат:

Миодраг Сајковски, управник на Амбулантата на „Битпазар“ — Скопје,

Димитар Алексов, претседател на Републичкиот одбор на „Црвениот крст“ на Македонија и

Смиља Војациева, педагог во Училишниот медицински центар „Доктор Панче Караџов“ — Скопје.

11. Советот на ООЗТ Клиника за детски болести:

Се разрешуваат:

Цвета Филипова,
Мира Сотировска и
Селмани Шефки.

Се именуваат:

д-р Александар Ивановски, педијатар во Медицинскиот центар во Куманово,

Славица Мирчева, директор на Заводот за унапредување на предучилишното и основното образование и воспитување во Кавадарци и

Мунир Љумани, претседател на Општествено-политичкиот собор на Општина Центар — Скопје.

12. Советот на ООЗТ Клиника за хируршки болести:

Се разрешуваат:

Михајло Мугрешански,
Мицко Русковски и
д-р Димитар Трпеновски.

Се именуваат:

д-р Јанко Обочки, директор на Градската болница во Скопје,

Ванко Павловски, заменик јавен обвинител на град Скопје и

Никола Митевски, член на Претседателството на Сојузот на борците од НОВ на Македонија.

13. Советот на ООЗТ Клиника за ортопедски болести:

Се разрешуваат:

Хаме Садо,
д-р Борче Ивановски и
д-р Олга Шендова.

Се именуваат:

Димче Димитриевски, член на Претседателството на РО на СЗБ од НОВ на Македонија;

Владо Милевски, претседател на СИЗ за здравство и здравствено осигурување на Општина Центар во Скопје и

прим. д-р Марија Димитријевиќ — Алексова, специјалист по физикална медицина и рехабилитација во Републичкиот завод за медицинска рехабилитација во Скопје.

14. Советот на ООЗТ Клиника за нервни и душевни болести:

Се разрешуваат:

Павле Рибарски,
д-р Круме Соколовски и
Блажо Петковски.

Се именуваат:

Јовица Поповски, директор на СИЗ за вработување во Куманово,

Љупчо Поповски, социјален работник во Центарот за социјална работа во Тетово и

д-р Живко Велковски, специјалист за нервни и душевни болести во Специјалната болница за нервни и душевни болести „Бардовци“ — Скопје.

15. Советот на ООЗТ Клиника за инфективни болести:

Се разрешуваат:

д-р Давид Алајбеговски,
Коста Гацев и
д-р Душко Панев.

Се именуваат:

Димитар Стојчев, судија на Уставниот суд на Македонија во пензија,

д-р Анте Крстевски, лекар во Поликлиниката Букурешт во Скопје и

д-р Блаже Смилевски, претседател на СИЗ за здравство и здравствено осигурување на Општина Карпош во Скопје.

16. Советот на ООЗТ Клиника за кожни и венерични болести:

Се разрешуваат:

Буладин Буладинов,
Тихомир Ѓорѓиоски и
Мирјана Атанасова.

Се именуваат:

Месут Сулејмани, делегат во Соборот на општините на Собранието на СРМ,

Љубица Чонева, потпретседател на РСИЗ за социјална заштита, вработена во Републичкиот завод за социјални прашања и

д-р Нада Велкова, специјалист по кожно-венерични болести во Здравствениот дом — Скопје.

17. Советот на ООЗТ Клиника за уво, нос и грло:

Се разрешуваат:

Ратка Илиевска,
Јован Струмиковски и
Ристо Савевски.

Се именуваат:

Иљами Абаз, член на Извршниот одбор на РСИЗ за пензиско и инвалидско осигурување, професор во Гимназијата „Зеф Љуш — Марку“ во Скопје.

Михајло Ивановски, член на Советот на Републиката и

Коста Петров, помошник на републичкиот секретар за труд.

18. Советот на ООЗТ Клиника за очни болести:

Се разрешуваат:

Павлина Зигова,
Атанас Глигоров и
Мице Димевски.

Се именуваат:

д-р Димитар Котевски, делегат во Соборот на општините на Собранието на СРМ,

д-р Миле Миланов, началник во Службата за општа медицина при Здравствениот дом во Скопје и

Љупка Шукарева, стручен соработник во Републичкиот завод за унапредување на социјалните дејности во Скопје.

19. Советот на ООЗТ Клиника за гинекологија и акушерство:

Се разрешуваат:

Ратка Крстевска,
д-р Димче Марковски и
Божана Ѓорѓевска.

Се именуваат:

Ленче Тасева, секретар на Конференцијата за општествена активност на жените во Македонија,

прим. д-р Михајло Ефремов, педијатар и специјалист по социјална медицина со организација на здравствена служба во Заводот за здравствена заштита на мајки и деца при Здравствениот дом во Скопје и

Захарица Мицкова, виша медицинска сестра во ООЗТ Гинекологија и акушерство при Градската општа болница во Скопје.

20. Советот на ООЗТ Институт за радиологија и онкологија:

Се разрешуваат:

Дургут Едиповски,
д-р Томе Дариевски и
Никола Гашовски.

Се именуваат:

Мусли Кемал, член на Советот на Републиката,

Цвета Наумовска, претседател на СИЗ за здравство и здравственото осигурување во Општината Чаир во Скопје и

д-р Јосиф Јосифовски, советник во Републичкиот секретаријат за здравство и социјална политика.

21. Советот на Работната заедница на ООЗТ Клиника за максилофацијална хирургија:

Се разрешуваат:

д-р Ибраим Асани,

Боро Ефремов и

д-р Лазо Елезовиќ.

Се именуваат:

Сан. пол. прим. д-р Димитар Поп Николов, вработен во Воената болница — Скопје,

Наум Спировски, потпретседател на Извршниот одбор на СИЗ за здравство и здравствено осигурување на Општината Центар во Скопје и

Тодорка Спасова, потпретседател на Општествено-политичкиот собор на Собранието на Општината Гази Баба — Скопје, на работа во „Македонски фолклор“ — Скопје.

22. Советот на ООЗТ Стоматологија:

Се разрешуваат:

прим. д-р Димитар Поп Николов,

Мехмед Керимовски и

д-р Мирослав Мешков.

Се именуваат:

прим. д-р Мирослав Мешков, специјалист стоматолог во Медицинскиот центар во Титов Велес,

д-р Градимир Чаневски, специјалист стоматолог во Здравствениот дом — Скопје и

Јегени Бесник, претседател на ИО на СИЗ за социјална заштита на град Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-512

27 февруари 1980 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд, инж. Слободан Арнаудов, с. р.	Претседател на Собранието на СРМ, Благоја Талески, с. р.
---	---

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

41.

Врз основа на член 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 февруари 1980 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИК НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ООЗТ ТЕХНОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ ВО СКОПЈЕ

Се разрешува претставникот на општествената заедница во Советот на ООЗТ Технолошки факултет во Скопје

Кирил Петров, по негово барање, поради преафатеност на работното место.

За претставник на општествената заедница во Советот на ООЗТ Технолошки факултет во Скопје се именува:

инж. технолог Јордан Хаџипанзов, на работа во ООЗТ Базни хемикалии при ОХИС во Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-513

27 февруари 1980 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд, инж. Слободан Арнаудов, с. р.	Претседател на Собранието на СРМ, Благоја Талески, с. р.
---	---

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

42.

Врз основа на член 26 од Законот за музејската дејност („Службен весник на СРМ“ бр. 25/79), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 27 февруари 1980 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА НА СОБИРОТ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ НА АРХЕОЛОШКИОТ МУЗЕЈ НА МАКЕДОНИЈА ВО СКОПЈЕ ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА МУЗЕЈОТ

Се дава согласност на Одлуката на Собирот на работните луѓе на Археолошкиот музеј на Македонија со која за индивидуален работороводен орган на Музејот е избран: Саржо Саржовски, досегашен директор на Археолошкиот музеј на Македонија

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-514

27 февруари 1980 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд, инж. Слободан Арнаудов, с. р.	Претседател на Собранието на СРМ, Благоја Талески, с. р.
---	---

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

43.

Врз основа на член 9-б од Законот за пренесување на средствата на Социјалистичка Република Македонија за инвестиции во стопанството на организациите на здружениот труд („Службен весник на СРМ“ бр. 9/74, 20/74, 25/76, 15/77, 42/77, 17/78 и 41/78), Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 27 февруари 1980 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО

Член 1

За намиривање на обврските на Социјалистичка Република Македонија, според Законот за преземање на обврските на републиките и автономните покраини за враќање на ануитетите по кредитите дадени на Социјалистичка Автономна Покраина Косово од средствата на Фондот на Феде-

рацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини во периодот до 1980 година („Службен лист на СФРЈ“ број 36/79), што се пресметуваат до крајот на 1979 година, а достасуваат на 1 јануари 1980 година и на ануитетите што се пресметуваат до крајот на 1980 година, а достасуваат на 1 јануари 1981 година, ќе се користи дел од средствата на Републиката за инвестиции во стопанството.

Висината на средствата од став 1 на овој член ќе се утврди меѓу Федерацијата и републиките и автономните покраини.

Член 2

Средствата од член 1 на оваа одлука ќе се вратат на начин и услови што ќе се утврдат со Општествениот план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 година и ќе се користат за намените утврдени со Законот за пренесување на средствата на Социјалистичка Република Македонија за инвестиции во стопанството на организациите на здружениот труд.

Член 3

Строведувањето на оваа одлука ќе го изврши Републичкиот секретаријат за финансии.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-572

27 февруари 1980 година

Скопје

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

44.

Врз основа на член 19 од Законот за сценско уметничка дејност („Службен весник на СРМ“ бр. 41/73), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ВРШИТЕЛ НА ДОЛЖНОСТА ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН НА МАКЕДОНСКАТА ФИЛХАРМОНИЈА

I. Се именува за вршител на должноста индивидуален работоводен орган на Македонската филхармонија за време од шест месеци

— Кочаров Иван, кларинист во Македонската филхармонија.

II. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-249/1

31 јануари 1980 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Благој Попов, с. р.

45.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја уставноста и законитоста на ставот 2 на член 23-а од Правилникот за распределба на чистиот доход и за заедничка потрошувачка, донесен од работниците во Централното основно училиште „Јордан Хаџи Константинов — Цинот“ во Титов Велес, со референдум на 26 декември 1977 година, на основа членот 433 од Уставот на СР Македонија и алине-

јата 2 на член 15 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 17 јануари 1980 година донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА ставот 2 на член 23-а од Правилникот за распределба на чистиот доход и за распределба на средствата за лични доходи и за заедничка потрошувачка, донесен од работниците во Централното основно училиште „Јордан Хаџи Константинов — Цинот“ во Титов Велес, со референдум на 26 декември 1977 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Централното основно училиште „Јордан Хаџи Константинов — Цинот“ во Титов Велес на начинот определен за објавување на самоуправниот општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, со решението У. бр. 112/79 донесено на седницата од 15 ноември 1979 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на оспорената одредба од актот означен во точката 1 на оваа одлука. Постапката беше поведена затоа што пред Судов основано се постави прашањето за согласноста на ставот 2 на член 23-а од правилникот на училиштето со начелото на наградување според трудот, како и со ставовите 1 и 2 на член 79 од Законот за основното воспитание и образование.

4. Разгледувајќи го оспорениот правилник, во текот на претходните испитувања и на седницата, Судов утврди дека во неговиот член 23 е претставена табелата број 3 во која е извршено вреднувањето на наставно-воспитните работи и работни задачи. Вреднувањето е извршено на начин што за определени дејствија кои ги сочинуваат овие работи и работни задачи се предвидени временски единици во рамките на четириесет и двочасовната работна недела и соодветен број на бодови како мерила за нивно извршување. Меѓутоа, за наставата, како едно од најважните дејствија што е содржано во овие работи и работни задачи во оваа табела, не се предвидени бодови. Ова е сторено во оспорениот член 23-а од правилникот според кој за одржан школски час учителот добива 10 бода, наставникот 12 и професорот 14 бода.

Според ставот 1 на член 79 од Законот за основното воспитание и образование („Службен весник на СРМ“ бр. 11/76, 4/77, 9/77 и 48/78) наставници за одделенска настава во основното училиште можат да бидат лица што завршиле филозофски факултет — педагошка група и педагошка академија — отсек за одделенска настава и лица што завршиле учителска школа. Наставници по предметна настава во основното училиште, според ставот 2 од истиот член од означениот закон, можат да бидат лица што завршиле еднопредметна или двопредметна соодветна група за образование на наставници на факултет, висока школа, ликовна академија, музичка академија, педагошка академија или виша школа.

Според мислењето на Судов стручната подготовка, како средство за изразување сложеноста на работите и работните задачи, има значење во системот на распределбата на средствата за личните доходи, така што за работите и работните задачи за кои е предвиден повисок степен на стручна подготовка, значи за кои се смета дека се посложени, оправдано е од гледиштето на начелото на наградување според трудот да се предвидува повисоко мерило по основот сложеност во однос на работите и работните задачи за кои е предвиден повисок степен на стручна подготовка. Меѓутоа, во случаите кога за вршење на одредени работи и работни задачи се предвидени повеќе степени на стручна подготовка, вреднувањето на тие работи се врши според нивната сложеност а не според подготовката што ја има конкретниот работник. Имено, ако за вршењето на одредени работи и работни задачи алтернативно се утврдени повеќе степени на стручна подготовка тоа значи дека сло-

женоста на тие работи и работни задачи е таква да може со успех да ги врши секој од работниците што има еден од утврдените степени на стручна подготовка. Поради тоа Судов смета дека при вреднувањето на работите и работните задачи на наставниците, кога е во прашање еднаква сложеност на работите и работните задачи и кога со закон е утврдено дека со било кој од предвидените степени со успех ќе се изведува наставата, мора да се поаѓа од единствени мерила за вреднување на основот сложеност затоа што стручната подготовка е основен елемент за одредување степените на сложеноста на работите и работните задачи. На овој начин не се обезбедува значењето и влијанието на стручната подготовка во развиен систем на основи и мерила за распределба на средствата за личните доходи според вложениот труд од причина што доколку работникот со повисок степен на стручна подготовка при утврдувањето на конкретните резултати постигнати во работата, покаже дека работите и работните задачи ги извршил со поголем успех по квалитет и квантитет, тогаш тоа треба да се одрази и на неговиот конечен личен доход.

Со оглед на тоа што со оспорената одредба од правилникот на училиштето е различно вреднуван училишниот час, што се должи само на степенот на стручната подготовка на наставникот, иако сложеноста на работите и работните задачи на наставниците во чии рамки е и изведувањето на училишниот час, по правило е иста, и со оглед на тоа што не се утврдени мерила што би ја изразуваале сложеноста на овие работи и работни задачи, Судов утврди дека ставот 2 на член 23-а од правилникот не е во согласност со начелото на наградување според трудот утврдено во членот 22 од Уставот на СР Македонија, а разработено во ставот 1 на член 126 од Законот за здружениот труд и е во спротивност со ставовите 1 и 2 на член 79 од Законот за основното воспитание и образование.

На основа изнесеното Судов одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 112/79

17 јануари 1980 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Гога Николоски, с. р.

ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ

98.

Поаѓајќи од начелата на социјалистичкиот хуманизам, солидарноста и заемноста, а заради спроведување на задачите во областа на социјалната заштита утврдени во Резолуцијата за политиката на остварувањето на Општествениот план на Социјалистичка Република Македонија за периодот 1976 до 1980 година во 1980 година („Службен весник на СРМ“, бр. 42/79), Републичката самоуправни интересна заедница за социјална заштита — Скопје, општинските самоуправни интересни заедници за социјална заштита, собранијата на општините и Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, учесници во договорот, врз основа на член 139 и 142 од Уставот на СРМ, член 579 од Законот за здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 53/76) и член 14 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“, бр. 9/78), склучуваат

ОПШТЕСТВЕН ДОГОВОР ЗА ИЗДНАЧУВАЊЕ НА НЕОПХОДНОТО НИВО НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ И ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА ОД СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ВО 1980 ГОДИНА

Член 1

Со овој општествен договор, учесниците во договорот го усогласуваат и обезбедуваат неопходното ниво на обезбедување и задоволување на основните права од социјалната заштита, ги усогласуваат изворите на средствата за тие потреби, висината на средствата што ќе се издвојуваат за обезбедување и задоволување на основните права од социјалната заштита и ги утврдуваат условите и начинот на обезбедување средства на општинските самоуправни интересни заедници за социјална заштита кои не се во состојба да го обезбедат остварувањето на утврдените стандарди на основните права од социјалната заштита.

Член 2

Учесниците во договорот се согласија, за издначување на неопходното ниво на обезбедување и задоволување на утврдените стандарди на основните права од социјалната заштита во 1980 година, средства да се обезбедуваат од изворните приходи на општинските самоуправни интересни заедници за социјална заштита (општински заедници) — од придонесот од доходот на основните организации на здружениот труд.

За намената од став 1 на овој член средства обезбедува и Републичката самоуправни интересна

заедница за социјална заштита — Скопје (Републичка заедница) под услови утврдени со овој општествен договор.

Член 3

Поаѓајќи од потребата за еднакво оптоварување на доходот на основните организации на здружениот труд учесниците во договорот се согласија висината на средствата што се издвојуваат од доходот на основните организации на здружениот труд за обезбедување на основните права од социјална заштита на ниво на општина да се утврдува со примена на калкулативна стапка од 0,30.

Средствата што општинските заедници ќе ги остварат на начин утврден во став 1 на овој член учесниците во договорот се согласија општинските заедници да ги наменат првенствено за обезбедување на основните права од социјалната заштита, а потоа за обезбедување на другите права од социјалната заштита и за други потреби.

Член 4

Учесниците во договорот се согласија на општинските заедници кои во согласност со член 3 на овој општествен договор не ќе можат да остварат доволно средства за обезбедување остварувањето на утврдените стандарди на основните права од социјалната заштита Републичката заедница да им обезбедува средства за таа намена на начин утврден со овој општествен договор.

Член 5

Учесниците во договорот се согласија Републичката заедница да им обезбедува средства на општинските заедници од член 4 на овој општествен договор по 1/12, во вид на аванс секој месец, од предвидените износи во Прегледот на планираните средства за обезбедување на основните права по општински самоуправни интересни заедници за социјална заштита за 1980 година.

Прегледот од став 1 на овој член е составен дел на овој општествен договор.

Член 6

Учесниците во договорот се согласија средствата обезбедени од Републичката заедница општинските заедници да ги користат исклучиво за намената утврдена во член 4 на овој општествен договор и за тоа да доставуваат тримесечни извештаи до Републичката заедница во рок од 15 дена по истекот на тримесечјето.

Извештаите од став 1 на овој член треба да содржат:

— вкупен број на корисниците на основните права од социјалната заштита и одделно за секое основно право;

— вкупно средства за обезбедување на основните права од социјалната заштита и одделно за секое основно право;

— вкупно средства што ги обезбедува општинската заедница од придонеси од доходот на основните организации на здружениот труд за обезбедување остварувањето на основните права од социјална заштита и средствата со кои партиципираат корисниците на социјалната заштита, односно нивните роднини.

Член 7

Учесниците во договорот се согласија Републичката заедница да го следи реализирањето на средствата доделени на општинските заедници според одредбите на член 4 и 5 на овој општествен договор и врз основа на тримесечните извештаи од општинските заедници да ја определува висината на месечниот аванс на средствата за истите за наредното тримесечје, а на крајот од годината да изврши конечна пресметка.

Член 8

Учесниците во договорот се согласија обезбедувањето на средствата за изедначување на неопходното ниво на обезбедување и задоволување на основните права од социјална заштита под услови и начин утврден со член 4 и 5 од овој општествен договор да се применува од 1 јануари 1980 година.

Член 9

Правата, обврските и одговорностите на учесниците во договорот утврдени со овој општествен договор настануваат со денот на неговото усвојување.

Член 10

Предлог за изменување и дополнување на овој општествен договор може да поднесе секој од учесниците во договорот.

Изменување и дополнување на овој општествен договор се врши на начин и постапка како и за неговото склучување.

Член 11

Кон овој општествен договор во согласност со закон може дополнително да пристапат и други нови учесници кои не учествувале при неговото склучување.

Член 12

Овој општествен договор влегува во сила наредниот ден од денот на неговото објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Член 13

Составен дел на овој општествен договор се и одлуките за усвојување на општествениот договор од учесниците во договорот.

Бр. 08-143/1
3 март 1980 година
Скопје

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

99.

Врз основа на член 14 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“, бр. 9/78) и член 16 од Статутот на Републичката самоуправна интересна заедница за социјална заштита, Собранието на Републичката самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Скопје, на седницата одржана на 25 февруари 1980 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИОТ ДОГОВОР ЗА ИЗЕДНАЧУВАЊЕ НА НЕОПХОДНОТО НИВО НА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ И ЗАДОВОЛУВАЊЕ НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА ОД СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ВО 1980 ГОДИНА

1. Се усвојува Општествениот договор за изедначување на неопходното ниво на обезбедување и задоволување на основните права од социјална заштита во 1980 година.

2. Одлуката влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 08-134/1
25 февруари 1980 година
Скопје

Претседател,
Исмаилаки Емурлаи, с. р.

100.

Врз основа на член 12 и 52, а во врска со член 51 од Законот за избор на делегации и делегати во собранијата на самоуправните интересни заедници („Службен весник на СРМ“, бр. 3/78 и 27/78), Собранието на Републичката самоуправна

интересна заедница за социјална заштита — Скопје, на седницата одржана на 25 февруари 1980 година, донесува

РЕШЕНИЕ ЗА РАСПИШУВАЊЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ИЗБОРИ ЗА ЕДЕН ДЕЛЕГАТ ВО СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — СКОПЈЕ

1. Се распишуваат дополнителни избори за еден делегат во Собранието на Републичката самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Скопје и тоа во делегатската единица во Скопје составена од две делегации кои избираат и делегираат еден заеднички делегат и тоа од:

— Сојузот за борба против алкохолизмот, наркоманијата и никотинизмот на СР Македонија; и
— Здружението на клубови на лекувани алкохоличари на Македонија.

2. Дополнителните избори за избор на делегат во Собранието на Републичката самоуправна интересна заедница за социјална заштита ќе се одржат на ден 10 април 1980 година.

3. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а пропишаните рокови за изборните дејствија почнуваат да течат од 1 март 1980 година.

4. Ова решение ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 08-141/1
25 февруари 1980 година
Скопје

Претседател,
Исмаилаки Емурлаи, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — СКОПЈЕ

101.

Врз основа на член 11 став 1 точка 3 од Законот за Самоуправните интересни заедници и член 13 точка 4 од Самоуправната спогодба за основање Самоуправна интересна заедница за социјална заштита на град Скопје, Собранието на СИЗ за социјална заштита на град Скопје, на седницата одржана на 5 март 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА ГРАД СКОПЈЕ

Член 1

Досегашната висина на стапката на придонесот од личен доход од работен однос од нестопанството по стапка од 0,30% се менува и ќе изнесува:

„придонес од личниот доход од работен однос од нестопанството по стапка од 0,40%“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на град Скопје“, а ќе се применува од 1 јануари 1980 година.

Бр. 01-16

5 март 1980 година

Скопје

Претседател,
Благородна Горичанова, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ — НЕГОТИНО

102.

Врз основа на член 56 од Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност („Службен весник на СРМ“, бр. 13/78) и член 9 и 33 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница за вработување, бр. 1671/1 од 1. IX. 1974 година, Собранието на Заедницата за вработување — Неготино, на седницата одржана на 26 ноември 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 1980 ГОДИНА

I

Придонесот за вработување се плаќа по стапка од 0,75% од бруто личниот доход на вработените.

II

Пресметувањето и плаќањето на придонесот за вработување се врши според одредбите на Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1980 година и ќе се објави во „Службен гласник на општината Неготино“.

Бр. 02-277

26 ноември 1979 година

Неготино

Претседател,
Киро Витанов, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ — РЕСЕН

103.

Врз основа на член 58 од Законот за вработување и осигурување во случај на невработеност („Службен весник на СРМ“, бр. 13/78), член 16 став 1 точка 4 од Самоуправната спогодба за основање на Самоуправната интересна заедница за вработу-

вање — Ресен и член 13 став 1 точка 4 од Статутот на Самоуправната интересна заедница за вработување — Ресен, Собранието на Самоуправната интересна заедница за вработување — Ресен, во согласност со Соборот на здружениот труд на Собранието на општината Ресен, на седницата одржана на 14 јануари 1980 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ ЗА 1980 ГОДИНА

Член 1

Придонесот за вработување во 1980 година ќе се пресметува и плаќа по стапка од 0,75% и тоа:

— за работниците во ООЗТ и работниците вработени кај работодавците, од личниот доход на работниците во кој се содржани придонесите и даноците што се плаќаат од личниот доход (бруто личен доход);

— за работодавците, од основицата според која плаќаат данок на личен доход.

Член 2

Работодавците коишто данокот го плаќаат во годишен паушален износ придонес за вработување плаќаат по стапка од 15% од паушалниот износ на данокот.

Член 3

Во поглед на начинот на пресметувањето и наплатувањето на придонесот за вработување ќе се применуваат соодветните одредби од Законот за даноците на граѓаните.

Облогот и наплатата на придонесот за вработување за работодавците го врши Одделението за приходи при Собранието на општината Ресен.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1980 година и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 11-26/1

14 јануари 1980 година

Ресен

Претседател,
Таше Начевски, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СТРУГА

104.

Врз основа на член 52 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71), член 17 став 3 и член 9 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 24 точка 11 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Струга, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Струга, на седницата на Соборот на делегатите на работниците — корисници на услугите, одржана на 27 декември 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП И ПОСМРТНА ПОМОШ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА

Член 1

Во случај на смрт на член на семејството, на осигуреникот му припаѓа надоместок на трошоци за закоп во висина од:

— 810,00 динари, за дете до 1 годишна возраст;

— 1.500,00 динари, за дете од 1—7 годишна возраст;

— 2.000,00 динари, за деца од 7—14 годишна возраст и

— 2.500,00 динари, за лица преку 14 годишна возраст.

Надоместокот на трошоците за посмртна помош во висина од еднокретен износ од основот за надоместок на личниот доход од претходната година.

Надоместокот на трошоците за закоп во случај на смрт на осигуреникот, односно на членот на семејството на осигуреникот од став 1 и 2 на оваа точка се исплатува на физичкото односно правното лице што го извршило законот.

Член 2

Надоместокот на трошоците за закоп на осигурени лица надвор од подрачјето на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Струга, се исплатува според Одлуката на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување каде што се врши закопот на осигуреното лице, ако тоа е поповолно за него.

Член 3

Надоместокот на трошоците за закоп на лице умрено во странство за време додека престојувало таму, се определува и исплатува во висина на стварните трошоци за закоп во таа земја.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 01-15527/1

27 декември 1979 година

Струга

Претседател,

д-р Петар Илоски, с. р.

105.

Врз основа на член 30 и 52 од Законот за основите на системот на општественото планирање и за Општествениот план на СР Македонија, Одлуката за задолжителна единствена методологија и минимум задолжителни единствени показатели потребни за подготвување, донесување и остварување на плановите на самоуправните организации и заедници и на плановите на општествено-политичките заедници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/79) и член 198 од Статутот на СИЗ на здравството — Струга, Собранието на СИЗ на здравството — Струга, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ ПЛАН ЗА РАЗВОЈ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЗДРАВСТВОТО — СТРУГА, ЗА ПЕРИОДОТ 1981—1985 ГОДИНА

1. Планот за развој на СИЗ на здравството за периодот 1981—1985 година (Планот) ќе се подготви и донесе во времето од октомври 1979 година до ноември 1980 година.

2. По донесувањето на насоките, односно концепцијата за развој на општината — Струга од надлежните органи, Заедницата на здравството во согласност со начелата на едновременост и континуитет на планирањето, донесува програма за работа за подготвување на планот и организирање на активности со цел самоуправните спогодби за основите на Планот да бидат донесени во утврдените рокови.

3. Одговорен орган за подготвување на Планот е Извршниот одбор на Собранието на СИЗ на здравството.

4. Стручните работи во врска со подготвувањето на Планот ќе ги врши Стручната служба на СИЗ на здравството.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. 01-15528/1

27 декември 1979 година

Струга

Претседател,

д-р Петар Илоски, с. р.

106.

Врз основа на член 37 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71), член 9 и 17 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), член 24 точка 1 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Струга, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Струга, на седницата на Соборот на делегатите на работниците, корисници на услугите одржана на 27 декември 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗНОСОТ НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ПАТУВАЊЕ, ИСХРАНА И СМЕСТУВАЊЕ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА ЗА ВРЕМЕ НА ПАТУВАЊЕ И ПРЕСТОЈ ВО ДРУГО МЕСТО ВО ВРСКА СО ОСТВАРУВАЊЕТО НА ЗДРАВСТВЕНАТА ЗАШТИТА

Член 1

При остварување на здравствената заштита во друго место, надвор од подрачјето на Заедницата на здравството и здравственото осигурување — Струга, осигурените лица имаат право да ги користат средствата на јавен сообраќај и тоа: автобус во патниот сообраќај и втора класа воз во железничкиот сообраќај.

За извршените патувања на начин одреден во претходниот став на име трошоци на патување на осигуреното лице се исплатува износ во висина на стварните трошоци.

Член 2

Надоместокот на трошоците за исхрана и сместување за време на патување и престој во друго место во врска со остварувањето на здравствената заштита изнесува:

- 105,00 динари, на подрачјето на Републиката;
- 115,00 динари, во главниот град на Републиката;
- 130,00 динари, надвор од Републиката и
- 160,00 динари, во републичките центри.

Член 3

Надоместокот за патни и дневни трошоци од член 2 на оваа одлука ќе се исплатува во полн износ во случај кога патувањето и престојот трае подолго од 12 часа, односно во висина од 50% од пропишаниот износ во случај кога патувањето и престојот трае над 8 до 12 часа.

Кога патувањето и престојот трае 8 и помалку часа надоместокот не се исплатува.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 01-15523/1

27 декември 1979 година

Струга

Претседател,

д-р Петар Илоски, с. р.

107.

Врз основа на член 51 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствената заштита на населението, член 17 став 3, член 9 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување и член 24 точка 11 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Струга, Собранието на Заедницата, на седницата на Соборот на делегатите на работниците корисници на услугите, одржана на 27 декември 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА ИЗНОСОТ НА ПОМОШТА ЗА СПРЕМА НА СЕКОЕ НОВОРОДЕНО ДЕТЕ

Член 1

На осигурениците кои здравствено се осигурени со закон и самоуправните општи акти на Заедницата им припаѓа право на помош и спрема за секое новорождено дете и тоа:

1. на осигуреник — жена;
2. на осигуреник — маж, за случај на породување на неговата брачна другарка која е осигурена како член на неговото семејство;
3. на осигуреник, за случај на породување на било кое женско лице кое е осигурено како член на неговото семејство.

Помош за новорождено дете припаѓа и во случај на породување на женско лице на семејството на кое не му е обезбедена здравствена заштита поради тоа што осигуреникот се наоѓа на отслужување, односно дослужување на воениот рок.

Помош и спрема за секое новорождено дете припаѓа и:

1. за дете родено во рок од 300 дена од денот на смртта на осигуреникот, односно од денот на разводот на бракот со осигуреникот од кој се изведува тоа право;
2. за дете на осигуреник родено надвор од брак, ако татковството е утврдено врз основа на признание или со правосилна судска пресуда;
3. за усвоено дете на возраст од 6 месеци на живот, ако за тоа дете претходно не е исплатена помош.

Член 2

Висината на помошта за спрема на секое новорождено дете изнесува 420,00 динари.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 01-15524/1

27 декември 1979 година

Струга

Претседател,

д-р Петар Илоски, с. р.

108.

Врз основа на член 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 24 став 1 точка 8 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Струга, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Струга, на заедничка седница на Соборот на делегатите корисници на услугите — работници и Со-

борот на делегатите на давателите на услугите, на седницата одржана на 27 декември 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРИДОНЕСИТЕ НА ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ ШТО СЕ ПЛАЌАТ ВО ПОСТОЈАНИ МЕСЕЧНИ ИЗНОСИ ЗА ОДДЕЛНИ КАТЕГОРИИ ОСИГУРЕНИЦИ

I

Придонесите за здравствено осигурување во постојани месечни износи за 1980 година се плаќаат:

1. за лицата на доброволна практика (волонтери) кои не примаат личен доход, ако работат со полно работно време, во износ од 130,00 динари;
2. за учениците во средните училишта за одделни занимања за кои покрај училишната се изведува и практична настава во организацијата на здружен труд, училиштето или кај приватен работодавец, во износ од 80,00 динари;
3. за лицата кои учествуваат на младински работни акции кои по прописите на инвалидското осигурување се осигурени за сите случаи на инвалидност, лицата кои учествуваат во организирани работни акции, ако на тие работи работат најмалку 6 часа дневно, лица на предвојничка обука-логовање и лицата припадници на територијалните единици на цивилната заштита за време на изведувањето задачи на територијалната одбрана во износ од 80,00 динари;
4. за уживателите на постојана државна помош доделена од страна на бившите президиуми на народните собранија или од страна на Извршниот совет (член 17 став 1 точка 5 од Законот), во износ од 130,00 динари.

II

За учениците во средните училишта и студентите на вишите и високите школи, факултетите и уметничките академии за времетраењето на практичната работа во врска со наставата, за лицата кои учествуваат во организирани јавни акции, за лицата кои се наоѓаат на предвојничка обука, за лицата кои се наоѓаат на извршување задачи од цивилната заштита и територијалната одбрана, за лицата кои се наоѓаат на стручно оспособување или преквалификација што ги упатила заедницата за вработување и за припадниците на доброволните организации на противпожарната заштита (чл. 18 ст. 1 т. 1, 3, 4, 5, 7 и 8 од Законот) се плаќа придонес за здравствено осигурување за случај несекоја на работа и заболување од професионални болести, во постојан месечен износ од 12,00 динари.

III

Посебниот придонес за здравствена заштита на членовите на потесното семејство на југословенските државјани на работа во странство што живеат на подрачјето на оваа заедница, а на кои не им е обезбедена здравствена заштита кај странскиот носител на здравственото осигурување го плаќаат самите осигуреници вработени кај странските работодавци или членовите на нивните семејства, во постојан месечен износ од 120,00 динари за секој член на семејството што е здравствено осигурен.

IV

Доколку придонесите од точките I, II, III на оваа одлука се утврдуваат за време покусо од еден месец, за секој календарски ден во соодветниот период се плаќа по 1/30 од определениот месечен износ на придонесот.

V

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1980 година.

Бр. 01-14693

12 декември 1979 година

Струга

Претседател,

д-р Петар Илоски, с. р.

109.

Врз основа на член 9, 24 и 25 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 24 став 9 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Струга, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Струга, на седницата на Соборот на делегатите — земјоделски осигуреници и Соборот на делегатите — работници од здружениот труд на здравството — даватели на услугите, одржана на 27 декември 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКАТА НА ПРИДОНЕСОТ ОД КАТАСТАРСКИОТ ДОХОД И ПАУШАЛНИТЕ ИЗНОСИ НА ПРИДОНЕСИТЕ ПО ОСИГУРЕНО ЛИЦЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЗЕМЈОДЕЛЦИТЕ ЗА 1980 ГОДИНА

I

Висината на стапката на придонесот за здравствено осигурување на земјоделските осигуреници ќе се пресметува и наплатува:

1. На осигуреници — земјоделци кои имаат сопствена земја:

а) по стапка од 5,5% на катастарскиот приход од кои:

— за задолжителни видови на здравствена заштита, 3,5%;

— за здравствена заштита која самостојно ја утврдува Заедницата, 2%;

б) по 60,00 динари за секое осигурено лице од кои:

— за задолжителни видови здравствена заштита, 40,00 динари,

— за здравствена заштита која самостојно ја утврдува Заедницата, 20,00 динари.

2. На осигуреници — земјоделци кои немаат сопствена земја, а се занимаваат со земјоделска дејност;

а) по 200,00 динари за домаќинство, од кои:

— за задолжителни видови здравствена заштита, 120,00 динари,

— за здравствена заштита која самостојно ја утврдува Заедницата, 80,00 динари;

б) по 60,00 динари за секое осигурено лице, од кои:

— за задолжителни видови здравствена заштита, 40,00 динари,

— за здравствена заштита што самостојно ја утврдува Заедницата, 20,00 динари.

II

Придонесите ќе се пресметуваат и плаќаат од обврзниците на начин одреден со закон и другите акти донесени од страна на Собранието на Заедницата.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1980 година.

Бр. 01-14692/1

12 декември 1979 година

Струга

Претседател,

д-р Петар Илоски, с. р.

110.

Врз основа на член 9 и 17 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), член 24 точка 11 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Струга, Соборот на делегатите приматели на услуги — работници, на одржаниот состанок на 27 декември 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ПЛАЌАЊЕ ПРИДОНЕСИ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА ЛИЦАТА ВРАБОТЕНИ КАЈ ПРИВАТНИТЕ РАБОТОДАВЦИ

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат основните за пресметување и плаќање на придонесите за здравствено осигурување и за утврдување правата од здравственото осигурување на лица вработени кај приватни работодавци, за кои со Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување не е утврдена основица за придонес.

Член 2

Основните за пресметување и плаќање на придонесите за здравственото осигурување и за утврдување на правата од здравственото осигурување за лицата вработени како градежни работници, угостителски работници, превозници, молери, електроинсталатери, машинбравари, автомеханичари и други слични занимања се утврдуваат според квалификациите во следните износи:

— за неквалификувани работници 3.500,00 динари;

— за полуквалификувани работници 4.000,00 динари;

— за квалификувани работници 5.000,00 динари;

— за висококвалификувани работници 5.700,00 динари.

Член 3

За вработените лица од сите останати дејности наведени во член 2 од оваа одлука основните се утврдуваат според квалификациите во следните износи:

— за неквалификувани работници 2.500,00 динари;

— за полуквалификувани работници, 2.800,00 динари;

— за квалификувани работници, 3.500,00 динари;

— за висококвалификувани работници, 4.000,00 динари;

— за домашни помошнички 2.500,00 динари.

Член 4

За ученици во стопанството, односно за ученици на училиштата за квалификувани работници за кои покрај училишната се изведува и практична настава во работната организација, училиштата или кај приватниот работодавец основица е наградата што ја прима, но не помалку од следниот износ:

— за прва година, 500,00 динари;

— за втора година, 750,00 динари;

— за трета година, 1.000,00 динари.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 1 јануари 1980 година. Истата ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 01-14660/1

11 декември 1979 година

Струга

Претседател,

д-р Петар Илоски, с. р.

111.

Врз основа на член 9 став 1 алинеја 6 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) и член 24 од Самоуправната спогодба за основање на СИЗ, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 27 декември 1979 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ И ТАРИФАТА НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1980 ГОДИНА

I

Стапката на придонесот за здравствено осигурување на работниците се утврдува во висина од 8% од бруто личниот доход и другите примања во кој се содржани:

— стапка на придонесот за обезбедување на задолжителни видови на здравствена заштита од 4,3% и

— стапка на придонесот за обезбедување на правата од здравственото осигурување што самостојно ги утврдува Заедницата од 3,3%.

Тарифата на придонесот за здравствено осигурување за случај несреќа на работа и заболување од професионални болести се определува во висина од 0,40% од бруто личните доходи за организации и органи од стопанските дејности регистрирани во областите од 9 и 0 од Номенклатурата за распоредување на стопанските и другите организации и државни органи по дејности.

Тарифата на придонесот за здравствено осигурување за случај несреќа на работа и професионално заболување се определува во висина од 0,40% од остварениот доход во стопанските организации по Номенклатурата за распоредување на стопанските и други организации од 1—8.

II

Основица за пресметување на придонесот за здравствено осигурување во случај несреќа на работа и професионално заболување претставува:

1. за организациите на здружен труд од областа на стопанството, како и основните организации на здружен труд регистрирани како установи кои со Номенклатурата за распоредување на стопанските и други организации и државните органи по дејности се распоредени во областите од 1 до 8, остварениот доход намален за пресметаните законски и договорни обврски, освен данокот на доход;

3. за другите самоуправни организации и заедници, државни органи, општествено-политичките организации и здруженија и други работни заедници што не се организирани како организации на здружен труд кои во своето работење не остваруваат доход, а кои се регистрирани во областите 9 и 0 од Номенклатурата за распоредување на стопанските и други организации и државните органи по дејности, бруто личниот доход на вработените.

III

Обврзникот на уплата на придонесите должен е, согласно член 165 од Законот, при уплата на придонесите за здравствено осигурување на самиот налог-уплатница да даде спецификација на уплатените придонеси по видови на правата, со ознака на основицата и период за кој се пресметува и уплатува придонесот.

IV

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1980 година.

Бр. 01-14691

12 декември 1979 година

Струга

Претседател,
д-р Петар Илоски, с. р.

112.

Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Струга, на седницата на Соборот на делегатите работници — корисници на услугите и Соборот на делегатите работници од здружениот труд во здравството — даватели на услугите, одржана на ден 27 декември 1979 година, врз основа на член 23 од Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението („Службен весник на СРМ“, бр. 21/71 и 24/74) и член 25 став 1 точка 9 од Самоуправната спогодба за основање на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Струга, донесе

ОДЛУКА

ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ СЕ СМЕТА ДЕКА ОСИГУРЕНИКОТ ИЗДРЖУВА ЧЛЕНОВИ НА СЕМЕЈСТВОТО И НЕМА СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ ДОВОЛНИ ЗА ИЗДРЖУВАЊЕ

Член 1

Со оваа одлука се определуваат условите под кои ќе се сметаат за издржувани лица членовите на семејството и другите лица што се осигурени според Законот за здравственото осигурување и задолжителните видови на здравствена заштита на населението, како и условите под кои се смета дека издржуваното лице нема сопствени приходи доволни за издржување.

Член 2

Се смета дека член на семејството нема сопствени приходи доволни за издржување:

1. ако нема сопствени приходи;
2. ако има сопствени приходи, освен приходите од земјоделие, кои заедно не надминуваат 50% месечно од износот на минималниот личен доход утврден со републички пропис;
3. ако има приход од земјоделие (катастарски приход) којшто не го надминува износот од 1.000,00 динари годишно по член на семејството;
4. ако членот на семејството покрај приходите од земјоделие има и други приходи, а збирот на тие приходи не го надминува збирот на износите од одредбите на точките 2 и 3 од овој член.

Член 3

Се смета дека осигуреникот го издржува членот на семејството ако тој член на семејството нема сопствени приходи доволни за издржување и живее во заедничко семејство со осигуреникот, а во случај на одвоен живот, ако на осигуреникот на име издршка му дава најмалку 800,00 динари месечно.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1980 година.

Бр. 01-14693

12 декември 1979 година

Струга

Претседател,
д-р Петар Илоски, с. р.

Ојласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I — СКОПЈЕ

Пред овој суд се води постапка за прогласување за умрено на исчезнатото лице Леон Меламед, бивш од Скопје, булевар „ЈНА“ бр. 26, роден пред 1885 година, за кој не се знае ништо од 1943 година.

Се повикува лицето Леон Меламед, во колку е во живот, да се јави како и секое лице кое знае нешто за исчезнатиот, да му соопшти на судот во рок од 3 месеци од објавувањето на огласот. Во спротивно, лицето ќе биде прогласено за умрено.

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, Р. бр. 15/76. (19)

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ II — СКОПЈЕ

Чехаја Али од Скопје, зграда 24, населба Чаир, поднесе предлог до Општинскиот суд Скопје II за амортизација на полиса, бр. 1632198 со која бил осигурен неговиот татко Чехаја Реџеп кај Заедницата за осигурување имоти и лица „Дунав“ — Скопје, со почеток од 1. IX. 1978 година, на осигурени суми:

- динари 21.200,00 — за живот;
- динари 60.000,00 — за смрт и несрекен случај; и
- динари 120.000,00 — за трајни инвалидитет.

Бидејќи полисата е изгубена со овој оглас таа се прогласува за неважна и ќе се изврши амортизација на истата.

Од Општинскиот суд Скопје II — Скопје, Р. бр. 36/79. (17)

Родна Димитровска од Скопје, ул. „Жил Верн“ бр. 10, поднесе предлог до овој суд за прогласување на умрен на лицето Тошевска Стефкова Стојка од Скопје која наводно починала на 7. IV. 1942 година во текот на војната, а во матичната книга на умрените не е заведена. Бидејќи за исчезнатата Стојка Стефкова Тошевска досега не се знае ништо, се повикуваат да се јават сите оние коишто знаат дека сега е жива, како и секој оној што знае за нејзиниот живот, да му јави на судот во рок од 3 месеци од објавувањето на овој оглас во „Службен лист на СФРЈ“, „Службен весник на СРМ“ и на Огласна табла на Општинскиот суд Скопје II, бидејќи по истекот на овој рок судот ќе донесе решение со кое лицето Стојка Стефкова Тошевска се прогласува за умрена на 7. IV. 1942 година.

Од Општинскиот суд Скопје II, Скопје, Р. бр. 83/79. (24)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП

При наниов суд се води оставинска постапка за расправање на оставината на следните оставители:

1. Стојановски Ѓорѓија, бивш од Прилеп, а заведена под О. бр. 5/73 год.;
2. Руневски Стојо, бивш од село Полчиште, а заведена под О. бр. 285/76 год.;
3. Колароски Јандре, бивш од Прилеп, а заведена под О. бр. 380/74 год.;
4. Стојаноска Неда, бивша од село Долнени, а заведена под О. бр. 314/78 год.;
5. Кривческа Трендафилка, бивша од Прилеп, а заведена под О. бр. 217/74 год.;
6. Чакрески Богдан, бивш од село Полчиште, а заведена под О. бр. 240/72 год.;
- и
7. Вулканоски Ристе, бивш од село Топлица, а заведена под О. бр. 220/72 год.

Согласно член 217 од ЗН се повикуваат сите наследници од втор и трет наследен ред, да се јават во овој или во било кој друг суд, да дадат наследнички изјави, во рок од една година од денот на објавувањето на овој оглас.

Во колку во овој рок не се јави ниеден наследник од втор и трет наследен ред, целокупната оставина ќе стане општествена сопственост односно ќе биде отстапена на СО Прилеп, согласно член 230 од ЗН.

Од Општинскиот суд во Прилеп, 9. I. 1980 година. (18)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ТЕТОВО

Пред Општинскиот суд во Тетово се води парница по тужбата на тужителката Амели Нације од Тетово, против тужениот Адеми Имер од село Д. Палчиште, заведена под П. бр. 904/77 година.

Бидејќи тужениот не се наоѓа во село Долно Палчиште, а нема поставено полномошник, се повикува во рок од 30 дена од објавувањето на огласот, да се јави на судот и да ја достави точната адреса на живеење или да постави полномошник кој ќе ги застапува неговите права и интереси во постапката. Во спротивно, судот ќе му постави привремен застапник кој ќе го застапува тужениот во постапката, се додека истиот или неговиот полномошник не се појават пред судот, односно додека органот на старателството не го извести судот дека му поставил старател.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 904/77. (12)

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за исполнување на договор за купопродажба по тужбата на Даути Јакуп од село Јеловјане, Тетовско, против тужениот Зибири Узаира Арун од село Јеловјане, Тетово, сега со непозната адреса во Турција.

Се повикува тужениот Зибири Узаира Арун од село Јеловјане, сега со непозната адреса во Турција, да се јави во Општинскиот суд во Тетово во рок од 30 дена од објавувањето на огласот, или во истиот рок да одреди свој полномошник кој ќе го застапува до окончувањето на постапката. Доколку не се јави ниту определи полномошник, преку Центарот за социјални работи — Тетово, ќе му биде одреден старател кој во постапката ќе ги штити неговите интереси.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1531/79. (14)

Пред Општинскиот суд во Тетово во тек е постапката за физичка делба на недвижен имот, против противниците Сабри Ајредини од село Теарце и други.

Се повикува противникот Хајрије, жена на Неџедин Абдули од село Доброште, а сега живее на непозната адреса во Германија, да се јави на Општинскиот суд Тетово, во рок од 30 дена од објавувањето на огласот, или во истиот рок да објави свој полномошник. Доколку не се јави ниту назначи полномошник, по службена должност преку Центарот за социјална работа, ќе ѝ биде поставен привремен старател кој ќе ги штити нејзините интереси до окончувањето на постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, ВПС. 133/78. (15)

Пред Општинскиот суд во Тетово поднесена е тужба за сопственост од тужителката Есма Бајрами од Тетово, против тужениот Мусли Мустафи — Илери од Турција.

Се повикува тужениот Мусли Мустафи — Илери во рок од еден месец, по објавувањето на огласот, да се јави во Општинскиот суд во Тетово, или да одреди свој полномошник. Доколку во одредениот рок не се јави ќе му биде поставен привремен старател, кој ќе ги штити неговите интереси пред судот.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 282/78. (16)

Пред Општинскиот суд во Тетово поднесена е тужба за развод на брак од тужителката Цвета Благоевска — Гавровска од село Теарце, тетовско, против тужениот Милош Благоевски — Гавровски од село Теарце, сега со непозната адреса во НР Бугарија.

Се повикува тужениот Милош Благоевски да се јави во рок од еден месец пред Општинскиот суд во Тетово или, пак, да одреди свој полномошник.

Доколку во определениот рок не се јави, ќе му биде поставен привремен старател кој ќе ги штити неговите интереси пред судот.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1562/79.

Пред Општинскиот суд во Тетово се води спор за надоместок на штета по тужбата на Сулејмани Мустафа од село Синичане, против тужениот Вуковиќ Милан од Скопје и ЗОИЛ „Македонија“ — Филијала Тетово.

Се повикува тужениот Вуковиќ Милан од Скопје, ул. „Ј. Гагарин“ бр. 53/13, а сега со непознатата адреса во Либија, да се јави на Општинскиот суд во Тетово во рок од 30 дена од објавувањето на огласот или во истиот рок да одреди свој полномошник кој ќе ги застапува неговите интереси.

Доколку не се јави или не одреди свој полномошник ќе му биде поставен старател преку Центарот за социјални работи.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 1290/79. (21)

Пред Општинскиот суд во Тетово се води извршна постапка по предлогот на доверителот Кировски Зоранчо, застапуван од законскиот застапник Апостоловска Реновчевиќ Менка од Панчево, ул. „Жарко Зрењанин“ бр. 38, VI влез, стан број 11, против должникот Кировски Димитар од Тетово, ул. „119“ бр. 2, сега со непозната адреса на живеење во САД.

Се повикува должникот Кировски Димитар од Тетово, сега во САД, да се јави пред овој суд, да ја достави адресата или да одреди полномошник во рок од 30 дена од денот на објавувањето на огласот. По истекот на овој рок ќе му биде поставен привремен старател кој ќе ги заштитува неговите права и интереси пред овој суд.

Од Општинскиот суд во Тетово, И. бр. 1537/79. (22)

Пред овој суд се води постапка по тужбата за исполнување на договор за купопродажба, на тужителот Салија Сулејман Шукри од село Требош, против тужените Изаири Далифа Изаир од село Непроштено и тужената Несими Зекирова Фетије од Тетово, а сега со непозната адреса во Република Турција.

Се повикува тужената Несими Зекирова Фетије од Тетово, а сега со непозната адреса во Република Турција, во рок од 30 дена по објавувањето на огласот, да се јави пред Општинскиот суд во Тетово, достави адреса или одреди свој полномошник кој ќе ја застапува и ќе ги штити нејзините интереси во постапката.

Од Општинскиот суд во Тетово, П. бр. 78/80. (23)

ОПШТИНСКИ СУД ВО СТРУМИЦА

Пред Општинскиот суд во Струмица се води постапка за развод на брак, по тужбата на тужителката Анета Борис Македонска од село Василево, Струмица, против тужениот Борис Иван Македонски, роден во Петрик, Народна Република Бугарија, со последно место на живеење во село Василево, а сега со непозната адреса.

Се повикува тужениот Борис Иван Македонски во рок од 30 дена од објавувањето на огласот да ја достави својата точна адреса, лично или писмено, или да одреди свој полномошник кој ќе го застапува во оваа постапка. Во спротивно, судот ќе му постави привремен старател, кој ќе го застапува до правосилното окончување на бракоразводниот спор.

Од Општинскиот суд во Струмица, П. бр. 975/77. (13)

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 74 од 31. I. 1979 година, на регистарска влошка бр. 59 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Општинската самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Крушево, со следните податоци: Основање и конституирање на Општинската самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Крушево, со ц.о.

Основна дејност: 140235 — СИЗ за социјална заштита.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица СИЗ одговара со сите свои средства.

Имиња на лицата овластени за застапување: Ѓорѓи Ѓорѓиевски, претседател, без ограничување, и Петар Ристески, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 74/79. (456)

Окружниот стопански суд во Битола со решението Фи. бр. 40 од 30. I. 1979 година, на регистарска влошка бр. 30 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Општинската СИЗ на културата — Ресен, со следните податоци:

Основање и конституирање на Општинската самоуправна интересна заедница на културата со ц.о. — Ресен.

Основна дејност: 140233 — култура.

Одговорност во правниот промет: целосна одговорност.

Имиња на лицата овластени за застапување: Ѓричаровски Димитар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 40/79. (445)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Свидетелство за V одделение на име Фахри Бајрам, Гостивар. (2912)

Воена книшка, издадена од Скопје на име Зоран Радовиќ, Скопје. (2913)

Свидетелство за III разред на име Катип Мемеди, с. Каменјане, Тетово. (2914)

Свидетелство за матурски испит на име Наташа Јосифоска, ул. „Илинденска“ бр. 135, Тетово. (2915)

Свидетелства за III и IV година на име Наташа Јосифоска, ул. „Илинденска“ бр. 135, Тетово. (2916)

Свидетелства за III и IV година и матурски испит на име Фанка Здравкоска, ул. „Илинденска“ бр. 212-1/10, Тетово. (2917)

Лична карта бр. 436366/77, издадена од СРВ — Скопје на име Драга Хадџиќ, зграда Саливар -7/II, Бјело Поље. (2918)

Свидетелство за IV одделение на име Соколоски Лозан (Лозаноски), с. Белица, Македонски Брод. (2919)

Диплома и свидетелство на име Мусли Ферати, с. Гајре, Тетово. (2920)

Работна книшка на име Алим Идризи, с. Каменјане, Тетово. (2921)

Здравствена легитимација на име Нифка Мустафа, ул. „Бл. Тоска“ бр. 89, Тетово. (2922)

Свидетелства за IV и V одделение, издадени од ОУ „Моша Пијаде“ Гостивар на име Хетем Мемеди, с. Балиндол, Гостивар. (2923)

Готовински чек на сума од 1.014,00 дин., издаден од СИЗ за социјално осигурување на име Мемет Бајрамша, Скопје. (2924)

Свидетелство за завршено IV одделение, издадено од Основното училиште во с. Малотино на име Бранко Трајковски, Скопје. (2925)

- Диплома за хемиско училиште на име Вера Камеска, ул. „Б. Медарот“ бр. 16-а, Прилеп. (2926)
- Работна книшка на име Сеадет Ристемоски, ул. „Тризла“ бр. 797, Прилеп. (2927)
- Округли печат на име Куќен совет, ул. „11 Октомври“ бр. 17, Куманово. (2928)
- Воена книшка на име Атанас Атанасов, с. Крушевица, Кавадарци. (2929)
- Работна книшка на име Ресул Шерифи, ул. „Вардарска“ бр. 66, Тетово. (2930)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Лазиме Асани, с. Новаке, Тетово. (2931)
- Работна книшка на име Илјаз Османи, с. Шипковица, Тетово. (2932)
- Здравствена легитимација на име Амди Асани, с. Орашје, Тетово. (2933)
- Пасош бр. МА 180300, издаден од СВР — Тетово на име Несим Ибиши, с. Ларце, Тетово. (2934)
- Свидетелство за IV одделение на име Абдурауф Рауфи, с. Пршовце, Тетово. (2935)
- Лична карта, издадена од ОВР — Гостивар на име Мислим Мерсими, ул. „Н. Парапунов“ бр. 66, Гостивар. (2936)
- Работна книшка на име Зора И. Камбери, с. Д. Вањица, Гостивар. (2937)
- Потврда бр. 549, издадена од ЗЗЗ Задруга во с. Зелениково на име Трипун Пожиновски, с. Зелениково, Скопје. (2938)
- Свидетелства за I, II, III и IV година и диплома за положен завршен испит, издадени од Гимназијата „Гоце Делчев“ во Куманово на име Емин Азми, Куманово. (2939)
- Воена книшка, издадена од Неготино на име Божидар Радевски, Скопје. (2940)
- Воена книшка, издадена од Дебар на име Славоко Стевковски, Скопје. (2942)
- Лична карта на име Петре Секулоски, ул. „Крушевска“ бр. 52, Прилеп. (2943)
- Сообраќајна дозвола на име Петре Секулоски, ул. „Крушевска“ бр. 52, Прилеп. (2944)
- Свидетелство од VIII одделение на име Менка Секулоска, с. М. Коњари, Прилеп. (2945)
- Свидетелство за IV одделение на име Фета Мухареми, с. М. Речица, Тетово. (2961)
- Воена книшка, издадена во Краљево на име Благоја Настовски, Скопје. (2962)
- Карта за повластено возење, серија бр. 002308, издадена од Собранието на општина Гази Баба, Скопје на име Борис Илиев, Скопје. (2963)
- Воена книшка, издадена во Пула на име Душко Јаќимовски, с. Велимбегово, Скопје. (2964)
- Оружен лист на име Ејуп Рушити, с. Стрмица, Тетово. (2965)
- Свидетелство на име Абдулах Абдулаи, с. Мерово, Тетово. (2966)
- Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено во Шуте Оризари на име Цавид Едип, Скопје. (2967)
- Потврда за вработување (прва категорија), издадена во Скопје на име Цавид Едип, Скопје. (2968)
- Воена здравствена легитимација, издадена во Скопје на име Ацко Сиљаноски, Скопје. (2969)
- Работна книшка на име Живко Конески, с. Долнени, Прилеп. (2970)
- Свидетелство за IV одделение на име Ордана Христоска, ул. „Ј. Сандански“ бр. 1-3/21, Прилеп. (2971)
- Воена книшка на име Тодор Димоски, ул. „Октомврска“ бр. 48, Прилеп. (2972)
- Работна книшка на име Благ Стојановски, Куманово. (2973)
- Лична карта, издадена од СВР — Тетово на име Боислав Симјановски, с. Сиричино, Тетово. (2974)
- Лична карта, издадена од ОВР — Гостивар на име Бранко Синадиновски, ул. „Зл. Дамјаноски“ бр. 5, Гостивар. (2975)
- Свидетелство за IV одделение, на име Радмила Стојановска, с. Клевчовце, Куманово. (2976)
- Свидетелство за V одделение на име Илија Ивановски, ул. „Пејо Спировски“ бр. 4-а, Прилеп. (2977)
- Свидетелство за VIII одделение на име Иван Димовски, с. Бисоварица, Прилеп. (2978)
- Лична карта бр. 58406 на име Крсто Гермов, ул. „Будимаш“ бр. 18, Прилеп. (2979)
- Свидетелство за VIII одделение на име Ёмри Бајрами, с. Градец, Тетово. (2980)
- Свидетелство за IV одделение на име Неваип Велија, с. Возавце, Тетово. (2981)
- Свидетелство за IV одделение на име Усамедин Шакири, ул. „И. Р. Лола“ бр. 403, Тетово. (2982)
- Воена книшка, издадена во Љубљана на име Вели Ибраим, Скопје. (2983)
- Здравствена легитимација, издадена од ЗСО во Скопје на име Иванка Костадиновска, Скопје. (2984)
- Воена книшка, издадена во Скопје на име Александар Пројковски, Копје. (2985)
- Свидетелство за завршено I година, издадено од Средно техничкото училиште „Здравко Цветковски“ во Скопје на име Надежда Мирчевска, Скопје. (2985-а)
- Свидетелство за V одделение на име Марија Ѓорѓиоска, ул. „11 Октомври“ бр. 140, Прилеп. (2986)
- Работна книшка, издадена од општината Македонски Брод на име Војнески Спасе, ул. „Цане Коњарец“ бр. 84, Прилеп. (2987)
- Свидетелство на име Јордан Ковачев, ул. „Пр. Пчински“ бр. 9, Титов Велес. (2988)
- Свидетелство и диплома на име Емине Мамути, ул. „Бр. Миладинови“ бр. 166, Тетово. (2989)
- Воена книшка на име Ѓорѓија Јовановски, с. Теарце, Тетово. (2990)
- Здравствена легитимација на име Љупка Јазаревска, ул. „Ј. Сандански“ бр. 154, Тетово. (2991)
- Здравствена легитимација, издадена од ЗСО — Тетово на име Куртиџи Феризи, с. Чelopeк, Тетово. (2992)
- Свидетелство за основно училиште на име Аки Мазлами, с. Боговиње, Тетово. (2993)
- Здравствена легитимација на име Мејреме Беадини, с. Гермо, Тетово. (2994)
- Чекови, цел на плаќање индустриска стока, наплатено учество 20% пресметковен чек Бр. А 4246167 и А 4246168, издадени во Југобанка — Скопје на 17. VII. 1979 год. на име Мусли Ислам, Скопје. (2995)
- Гарантна книшка Бр. 159306, Бр. на мотор 007539, Бр. пасија 476308, издадени во Титов Велес на име Кирил Тарчуговски, Скопје. (2996)
- Воена книшка, издадена во Скопје на име Драган Сергеј Шпигов, Скопје. (2997)
- Лична карта на име Зендел Мустафи, с. Лисец, Тетово. (2998)
- Возачка дозвола на име Зендел Мустафи, с. Лисец, Тетово. (2999)
- Свидетелство за VIII одделение на име Садри Абази, с. Лисец, Тетово. (3000)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Шерије Селмани, с. Седларце, Тетово. (3001)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Гајур Селмани, с. Седларце, Тетово. (3002)
- Лична карта, издадена од СВР — Тетово на име Хајрули Муртезан, с. М. Речица, Тетово. (3003)
- Свидетелство на име Шабан Беќири, с. Седларце, Тетово. (3004)
- Воена книшка на име Трпче Јосифовски, ул. „Цетинска“ бр. 92, Тетово. (3005)
- Здравствена легитимација на име Зорка Станковска, ул. „130“ бр. 68, Тетово. (3006)
- Возачка дозвола бр. 128392, издадена во Германија на име Ибраим Куртиџи, с. Порој, Тетово. (3007)
- Лична карта, издадена од СВР — Тетово на име Славјанка Марковска, с. Брвеница, Тетово. (3008)
- Потврда каса прими бр. 1611/03/242 на износ од 50.000,00 дин., издадена од „Аутомакедонија“ — Скопје, на ден 17. IV. 1979 год. на име Радојко Васик, Горни Милановац. (3009)
- Воена книшка, издадена во Скопје на име Ајнур Сербез, Скопје. (3010)

Работна книшка на име Петре Талески, ул. „Ј. Јорданоски“ бр. 100-б, Прилеп. (3011)

Диплома на име Милка Чункоска, ул. „Сотка Цигирик“ бр. 25, Прилеп. (3012)

Работна книшка на име Страхил Јордановиќ, с. Секирце, Куманово. (3013)

Работна книшка на име Благој Макреов, ул. „Ратка Илева“ бр. 19, Титов Велес. (3014)

Работна книшка на име Афет Ибиши, с. Групчин, Тетово. (3015)

Здравствена легитимација на име Некибе Таири, ул. „Вардарска“ бр. 216, Тетово. (3016)

Здравствена легитимација, издадена во Тетово на име Мустафи Ибраим, с. Стримница Тетово. (3017)

Здравствена воена легитимација за ослободен од служење во ЈНА на име Драган Милевски, Скопје. (3018)

Работна книшка, издадена во Скопје на име Драги Цветановски, Скопје. (3019)

Свидетелство за VIII одделение на име Слоботка Насковска, ул. „Н. Јовановиќ Шпанац“ згр. 5/20, Куманово. (3020)

Здравствена легитимација на име Мустафа Касам, с. Пирок, Тетово. (3021)

Воена книшка, издадена во Скопје на име Мирче Цветановски, Скопје. (3022)

Свидетелство за IV клас на име Борисав Николоски, ул. „С. Георгиевски“ бр. 41, Прилеп. (3023)

Свидетелство за IV одделение на име Зоран Јованоски, ул. „Ц. Коњарец“ бр. 6, Прилеп. (3024)

Лична карта на име Роса Коџбакова, с. Славеј, Прилеп. (3025)

Здравствена легитимација на име Слободан Мирчески, ул. „М. Ацев“ бр. 97, Прилеп. (3026)

Свидетелство за IV одделение на име Љубе Костоски, с. Нешпал, Битола. (3027)

Здравствена легитимација на име Заисим Димоски, Гостивар. (3028)

Свидетелство на име Шефик Лимани, с. Балиндол, Гостивар. (3029)

Свидетелство за VIII одделение на име Димитрије Лазарески, Гостивар. (3030)

Лична карта, издадена од СВР — Гостивар на име Новица Кирески, ул. „Б. Кидрич“ бб, Гостивар. (3031)

Свидетелство за IV одделение на име Петре Мицкоски, с. Загорани, Прилеп. (3032)

Диплома на име Џемиле Абаз, Тетово. (3033)

Лична карта, издадена од СВР — Тетово на име Џемаил Шерифи, с. Групчин, Тетово. (3034)

Лична карта на име Реџеп Целадини, с. Нераште, Тетово. (3035)

Здравствена легитимација на име Павле Спасковски, ул. „Г. Делчев“ бр. 135, Тетово. (3036)

Свидетелство и диплома на име Хоџа Муруше, ул. Г. Петров“ бр. 29, Тетово. (3037)

Здравствена легитимација, издадена во Скопје на име Атанас Минов, Скопје. (3038)

Пасош бр. 497920, издаден од СВР — Ресен на име Цветанка Милевска, Ресен. (3039)

Здравствена легитимација, издадена од ЗСО — Тетово на име Мира Беришевска, Скопје. (3040)

Свидетелства за III и IV клас и завршен испит издадени од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово на име Марика Михајловска, ул. „Моша Пијаде“ бр. 128, Куманово. (3041)

Уверение за ѕидар на име Добривоје Грозданоски, с. Слечке, Прилеп. (3042)

Работна книшка, издадена од Собранието — Македонски Брод на име Рувчески Темелко, с. Ковче, Македонски Брод. (3043)

Свидетелства за I и II клас на име Борче Костадиновски, с. Богомила, Титов Велес. (3044)

Земјоделска здравствена легитимација на име Зејди Демири, с. Непроштено, Тетово. (3045)

Свидетелство на име Ведиha Нухи, ул. „103“ бр. 18, Тетово. (3046)

Здравствена легитимација на име Мефаил Даути, с. Камењане, Тетово. (3047)

Две потврди бр. 486/79 од 19. 04. 1979, издадени од Конзулатот на СФРЈ — Дортмунд, СР Германија на име Керими Бахри, с. Неготино, Гостивар. (3048)

Воена книшка, издадена во Кичево на име Бранко Јордановски, Скопје. (3049)

Воена книшка, издадена во Славонска Пожега на име Сали Варвара, Скопје. (3050)

Здравствена легитимација на име Адвије Шабани, с. Копанце, Тетово. (3051)

Земјоделска здравствена легитимација на име Ибраим Исмаили, с. Г. Седларце, Тетово. (3052)

Земјоделска здравствена легитимација на име Хамдије Адили, нова нас. Дреново, Тетово. (3053)

Здравствена легитимација на име Родна Бошковска, ул. „И. Р. Лола“ бр. 138, Тетово. (3054)

Возачка дозвола, издадена од ОВР Тетово на име Алиу Сафет, Н. населба, М. Турчане, Гостивар. (3055)

Лична карта, издадена од ОВР — Гостивар на име Алиу Сафет, Н. населба, М. Турчане, Гостивар. (3056)

Пасош бр. МА 497920 на име Цветанка Милевска, с. Бољно, Ресен. (3057)

Воена книшка, издадена во Скопје на име Сами Бислими, Скопје. (3058)

Воена книшка, издадена во Куманово на име Петар Стојковски, Скопје. (3059)

Лична карта бр. 80866 на име Алекс Стојаноски, ул. „О. Чопела“ бр. 175-а, Прилеп. (3060)

Лична карта на име Костадин Мијоски, ул. „Б. Кидрич“ бр. 85, Прилеп. (3061)

Лична карта на име Саво Николоски, с. Орвонец, Прилеп. (3062)

Воена книшка, бр. АГ. 49750, издадена од Одделението НО СО Кратово на име Крстевски Стојмин Живко, с. Нежилово, Кратово. (3063)

Свидетелство за VII одделение на име Пецо Димитриоски, с. Веселчани, Прилеп. (3064)

Диплома за индустриско училиште на име Крајо Крајоски, Кеј „9 Септември“ бр. 13, Прилеп. (3065)

Воена книшка на име Умит Имами, ул. „Маркс Енгелс“ бб, Струга. (3066)

Свидетелство и диплома на име Кенан Каримани, с. Лисец, Тетово. (3067)

Свидетелство и диплома на име Фејзули Захаре, ул. „Љуботенска“ бр. 34-а, Тетово. (3068)

Свидетелство и диплома на име Афзика Јусуфи, ул. „Бл. Тоска“ бр. 7-а, Тетово. (3069)

Свидетелство за II клас на име Муслим Азир, ул. „Вардарска“ бр. 55, Тетово. (3070)

Лична карта, издадена од СВР — Тетово на име Муарем Шакири, ул. „Полог“ бр. 6, Тетово. (3071)

Здравствена легитимација на име Шабије Шакири, ул. „Полог“ бр. 6, Тетово. (3072)

Земјоделска здравствена легитимација на име Фарије Деари, с. Камењане, Тетово. (3073)

Свидетелство за I и II клас на име Себајдин Рамадани, с. Беловиште, Гостивар. (3137)

Здравствена легитимација, издадена во Скопје на име Трајанка Здравковска, Скопје. (3139)

Свидетелство за завршена I и II година, издадено од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово на име Шефки Иљами, с. Лојане, Куманово. (3140)

Свидетелство за VIII одделение на име Милутин Стојаноски, с. Десово, Прилеп. (3141)

Ученичка книшка за VII одделение на име Драган Репашоски, ул. „Пиринска“ бр. 57, Прилеп. (3142)

Свидетелство за VIII одделение на име Киро Талески, ул. „М. Цветаноски“ бр. 3, Прилеп. (3143)

Свидетелство за I година на име Зорица Здравеска, с. Ропотово, Прилеп. (3144)

Лична карта бр. 81545 на име Петар Темелкоски, ул. „Мечкин Камен“ бр. 11, Прилеп. (3145)

Свидетелство за завршен испит на име Владо Јованов, ул. „Ј. Јорданоски“ бр. 82, Прилеп. (3146)

Уверение за сидар на име Љубе Костадиноски, с. Корешница, Прилеп. (3147)

Свидетелство за III година на име Ласте Тодоровски, ул. „Перо Наков“ бр. 20, Куманово. (3148)

Работна книшка на име Вангелица Шкртовска, Куманово. (3149)

Свидетелства за I, II, III и IV година на име Елмаз Саиди, с. Вешала, Тетово. (3151)

Свидетелства за I, II, III и IV година и диплома на име Касамадин Абдулаи, с. М. Речица, Тетово. (3152)

Свидетелство за завршен испит на име Славица Кузманоска, ул. „Штипска“ бр. 71, Тетово. (3153)

Свидетелства за I, II и III година на име Зајдин Селмани, с. Четране, Гостивар. (3154)

Свидетелство за завршен испит на име Добринка Пујева, Пехчево. (3155)

Свидетелство за VIII одделение на име Бранко Догозански, с. Владимирово, Берово. (3156)

Свидетелства од I—IV година и диплома за положен завршен испит, издадени од Гимназијата „Никола Карев“ во Скопје на име Мара Пецирово, с. Колешино, Струмица. (3157)

Индекс бр. 2493, издаден од ВПШ — Битола на име Тодорка Мицевска, ул. „Кр. Мисирков“ бр. 8, Битола. (3158)

Здравствена легитимација на име Авдија Фитим, с. Дибарце, Тетово. (3159)

Здравствена легитимација на име Редџ Адили, с. Гермо, Тетово. (3160)

Лична карта, издадена од СВР — Тетово на име Зулбеар Исаки, с. Групчин, Тетово. (3161)

Свидетелства за II, III и IV година и диплома на име Јонуз Весели, Тетово. (3162)

Свидетелство и диплома на име Тофиљ Јонузи, с. Лисец, Тетово. (3163)

Земјоделска книшка, издадена од Ком. завод — Тетово на име Улбеб Ајрула, с. Стримница, Тетово. (3164)

Лична карта на име Назми Мамути, с. Боговиње, Тетово. (3165)

Воена книшка на име Шефки Љума, ул. „Преспанска“ бр. 33, Тетово. (3166)

Свидетелства за III и IV клас на име Јакуп Мехмеди, с. Пирок, Тетово. (3167)

Лична карта, издадена од СВР — Тетово на име Беџет Идризи, с. Лисец, Тетово. (3168)

Здравствена легитимација на име Акиме Имери, ул. „Илинденска“ бр. 132, Тетово. (3169)

Воена книшка, издадена од Коминовиќ на име Ани Чуни, Скопје. (3170)

Свидетелство за I година, издадено од ГМЦ во Скопје на име Мирче Зафиров, с. Бучиште, Пробиштип. (3171)

Свидетелства за I, II, III и IV година, издадени од Гимназијата „Зеф Љуш Марко“ во Скопје на име Назмија Весели, Скопје. (3172)

Воена книшка, издадена од Пула на име Назми Азировиќ, Скопје. (3173)

Здравствена легитимација на име Александра Мијакоска, ул. „М. Пијаде“ бр. 2, Прилеп. (3174)

Лична карта на име Димитрија Тренкоски, ул. „Сутјеска“ бр. 26, Прилеп. (3175)

Свидетелство за VIII одделение на име Виолета Ристеска, ул. „Б. Стеваноски“ бр. 5, Прилеп. (3176)

Работна книшка на име Душан Горгиевски, ул. „Козара“ бр. 4, Прилеп. (3177)

Свидетелство за I клас на име Томислав Димитријевиќ, с. Матејче, Куманово. (3178)

Свидетелство за III клас и завршен испит на име Милка Станковска, ул. „Д. Влахов“ бр. 46, Куманово. (3179)

Воена книшка АГ. бр. 06661, издадена од Одделението за народна одбрана при СО Кратово на име Цветковски Живко Частимир, с. Шоп. Рудар, Кратово. (3180)

Здравствена легитимација на име Адилче Халиме, ул. „Цетинска“ бр. 36, Тетово. (3182)

Здравствена легитимација на име Нухи Ибраими, с. Боговиње, Тетово. (3118)

Здравствена легитимација на име Шабан Илјази, с. Лисец, Тетово. (3119)

Лична карта на име Шабан Илјази, с. Лисец, Тетово. (3120)

Здравствена легитимација на име Менсур Стефаи, ул. „М. Ч. Филипошки“ бр. 192, Гостивар. (3121)

Сообраќајна дозвола на име Муарем Камбери, с. Удиње, Гостивар. (3122)

Свидетелство за VIII одделение на име Фазли Јашари, с. Равен, Гостивар. (3123)

Воена книшка, издадена во Ријека на име Сулејмани Сулејмани, Скопје. (3124)

Воена книшка издадена од Осиек на име Енвер Сулејманов, Скопје. (3125)

Работна книшка на име Неат Редени, с. Средорек, Куманово. (3126)

Свидетелство за VIII одделение на име Вера Младеновска, ул. „8 Октомври“, Кр. Паланка. (3127)

Свидетелства за I, II, III и IV клас и диплома на име Миљаим Ајдини, Тетово. (3128)

Свидетелства за VI, VII и VIII одделение на име Агим Адеми, с. Боговиње, Тетово. (3129)

Здравствена легитимација на име Владо Гиевски, ул. „116“ бр. 2, Тетово. (3130)

Свидетелство за IV клас на име Мусакиф Сати, Тетово. (3131)

Свидетелства за III и IV година и диплома на име Снежана Јовановска, Тетово. (3132)

Свидетелства за III и IV клас на име Дрита Мемети, с. Г. Речица, Тетово. (3133)

Свидетелство за завршен испит на име Дрита Мемети, с. Г. Речица, Тетово. (3134)

Сообраќајна дозвола, издадена од ОВР — Гостивар на име Камбери Казим, с. Здуње, Гостивар. (3135)

Воена книшка, издадена од СО Гостивар, Одделение за народна одбрана на име Мустафа Зулбеар, с. Подалиште, Гостивар. (3136)

Свидетелство и диплома на име Хадај Расмије, ул. „Полог“ бр. 29, Тетово. (3074)

Здравствена легитимација на име Гарип Абазии, с. Ново Село II, Тетово. (3075)

Лична карта на име Гарип Абазии, с. Ново Село II, Тетово. (3075-а)

Свидетелство за III одделение на име Милка Танеска, Гостивар. (3676)

Потврда за вработување, издадена од Заводот за вработување во Скопје на име Ремзи Сејгули, Скопје. (3077)

Работна книшка, издадена во Скопје на име Благоја Христовски, Скопје. (3078)

Свидетелство за I година на име Намиќ Мемети, с. Градец, Гостивар. (3481)

Свидетелство за III година на име Шазивар Каин, с. Врапчиште, Гостивар. (3482)

Свидетелство за II година на име Хамза Мустафи, Гостивар. (3483)

Свидетелство за I клас на име Маца Арсова, ул. „Н. Н. Борче“ бр. 8, Гостивар. (3484)

Свидетелство, издадено од ОУ „Ч. Филипошки“, Гостивар на име Џезаир Камиљи, с. Дебреше, Гостивар. (3485)

Свидетелства за I, II, III и IV година, издадени од ГУЦ „Здравко Цветковски“ во Скопје на име Иван Петковски, Скопје. (3486)

Свидетелство за I клас на име Мита Гергев, с. Д. Дисан, Прилеп. (3487)

Свидетелство за V одделение на име Неда Стојческа, с. Прилепец, Прилеп. (3488)

Воена книшка на име Милан Стеваноски, ул. „Б. Кидрич“ бр. 37-а, Прилеп. (3489)

Свидетелство за III клас, издадено од Училиштето со практична обука „Доне Божинов“ — Пробиштип на име Младеновски В. Миле, ул. „8-ми Октомври“ 66, Крива Паланка. (3490)

Работна книшка, издадена од Бирото за труд — Кичево на име Ѓорѓиоска Василка, Кичево. (3491)

Свидетелство за VIII одделение на име Зуте Димитриоски, с. Прешнево, Македонски Брод. (3492)

Свидетелство за IV одделение на име Блага Стојановска, Титов Велес. (3493)

Свидетелство за IV одделение на име Стеван Велјаноски, с. Звечан, Тетово. (3494)

Диплома и свидетелства од I до IV година на име Садри Хусмани, с. Шипковица, Тетово. (3495)

Свидетелства за V, VI и VII одделение на име Иљаз Азири, с. Чифлик, Тетово. (3496)

Работна книшка, на име Рушит Фејзулаи, Тетово. (3497)

Свидетелства за III и IV година и диплома на име Емин Рустеми, с. М. Речица, Тетово. (3498)

Диплома на име Сабајдин Изети, ул. „Н. Тесла“ бр. 35, Тетово. (3499)

Свидетелство за IV одделение на име Гафур Бекри, с. Боговиње, Тетово. (3500)

Ученичка книшка за IV одделение на име Нурисман Хакики, с. Каменјане, Тетово. (3501)

Свидетелство за IV одделение на име Србаковска Ленка, с. Непроштено, Тетово. (3502)

Работна книшка на име Абдураман Исмаи, с. Пршовце, Тетово. (3503)

Оружен лист, издаден од СВР Тетово на име Насто Галиќ, с. Глоги, Тетово. (3504)

Здравствена легитимација на име Зоран Матоски, ул. „П. Гули“ бр. 13, Тетово. (3505)

Диплома на име Амикефи Исмаили, ул. „130“ бр. 9, Тетово. (3506)

Документи на име Хади Разими, с. Ново Село бр. 58, Тетово. (3507)

Земјоделска здравствена легитимација на име Акики Рамадани, с. Доборце, Тетово. (3508)

Здравствена легитимација на име Гиљиме Исмаили, с. Боговиње, Тетово. (3509)

Свидетелство за III клас на име Веле Ристовски, ул. „Цетинска“ бр. 2, Тетово. (3510)

Свидетелство за III година на име Борис Бошкоски, с. Непроштено, Тетово. (3511)

Свидетелства за I и II клас на име Исмаил Мехмеди, с. Србинов, Гостивар. (3512)

Свидетелства за I и II година на име Идриз Идризи, с. Лакавица, Гостивар. (3513)

Свидетелство за VI одделение на име Антина Јакимоска, Гостивар. (3514)

Свидетелство на име Љупчо Андриевски, нова населба Циглана „Вардар“ бб, Гостивар. (3515)

Здравствена легитимација бр. 238 на име Катерина Ташоска, с. Мачево, Берово. (3516)

Свидетелство за I клас на име Драги Нешовски, Берово. (3517)

Свидетелства за I, II, III и IV година, издадени од ГУЦ „Здравко Цветковски“ во Скопје на име Цеват Рамадани, Скопје. (3518)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од ОУ „25 Мај“ во Скопје на име Снежана Блажевска, Скопје. (3519)

Свидетелства за завршено I—IV година, издадени од АСУЦ „Боро Петрушевски“ во Скопје на име Илија Ивановски, Скопје. (3560)

Диплома за положен завршен испит, издадена од ГУЦ „Здравко Цветковски“ во Скопје, на име Атанас Попадинов, Скопје. (3561)

Свидетелства за III и IV година, издадени од ЕМУЦ во Скопје на име Владо Давитковски, Скопје. (3562)

Свидетелства за завршено III и IV година и диплома, издадени од Гимназијата „Гоце Делчев“ во Куманово на име Идриз Рустеми, Куманово. (3563)

Свидетелства за завршено III и IV година и диплома, издадени од Гимназијата „Гоце Делчев“ во Куманово на име Исмаил Османи, Куманово. (3564)

Свидетелства за завршено III и IV година и диплома, издадени од Гимназијата „Гоце Делчев“ во Куманово на име Ариф Мустефи, Куманово. (3565)

Работна книшка на име Цеврије Ивановска, ул. „Средорек“ бр. 47, Куманово. (3566)

Работна книшка на име Зекирја Шабани, ул. „И. Стојадиновски“ бр. 23, Куманово. (3567)

Свидетелство на име Слободан Николовски ул. „III Македонска ударна бригада“ бр. 15, Куманово. (3568)

Свидетелство за завршен III клас, издадено од У. Ц. за средно образование „Јосип Броз Тито“ — Ресен на име Сулејмановски Нехру, Ресен. (3569)

Свидетелство за III година на име Љупчо Димовски, ул. „Костурска“ бр. 25, Титов Велес. (3570)

Свидетелство на име Диме Димовски, ул. „11 Октомври“ бр. 9, Титов Велес. (3571)

Свидетелство на име Горица Кимова, ул. „О. Мартинов“ бр. 61, Титов Велес. (3572)

Свидетелство за завршен испит на име Снежана Трипчева, ул. „А. Деминев“ бр. 9, Титов Велес. (3573)

Свидетелство за III клас на име Ацо Петрушевски, ул. „Првوماјска“ бр. 53, Титов Велес. (3574)

Свидетелство за II година на име Цеват Беадини, с. Г. Речица, Тетово. (3575)

Здравствена легитимација на име Теупа Асани, с. М. Речица, Тетово. (3576)

Лична карта на име Исмаил Асани, с. М. Речица, Тетово. (3577)

Свидетелство за I година на име Наип Зибери, с. Радиовце, Тетово. (3578)

Земјоделска здравствена легитимација на име Божана Завировска, с. Копанце, Тетово. (3579)

Свидетелство за III година на име Илија Крстевски, с. Подбреге, Тетово. (3580)

Воена книшка на име Иљаз Муртезани, с. Нераште, Тетово. (3581)

Свидетелство за I година на име Зедије Синани, с. Челопек, Тетово. (3582)

Свидетелства за III и IV клас на име Сабајдин Изети, ул. „Н. Тесла“ бр. 35, Тетово. (3583)

Свидетелство за I година на име Хатип Хусеини, с. Лакавица, Тетово. (3584)

Свидетелство за VIII одделение на име Емин Дехари, с. Цепчиште, Тетово. (3585)

Свидетелство за III и IV клас на име Џабир Мустафаи, с. Ново Село, Тетово. (3586)

Свидетелства за III и IV година на име Ѓунел Сулејмани, ул. „Г. Стојчески“ бр. 8, Тетово. (3587)

Свидетелство на име Баки Амети, с. Копачиндол, Тетово. (3588)

Свидетелство за IV одделение на име Шефик Рамадани, Тетово. (3589)

Свидетелства за I и II година на име Рафе Јовчески, нас. Фазанерија, Гостивар. (3590)

Свидетелство за VII одделение на име Гајур Махмути, с. Добри Дол, Гостивар. (3591)

Свидетелство за II година на име Абдуласер Усеини, с. Теарце, Тетово. (3592)

Свидетелство за IV клас на име Себадин Мемши, с. Врапчиште, Гостивар. (3593)

Свидетелство за I година на име Славица Давидоска, ул. „Б. Кидрич“ бр. 218, Гостивар. (3594)

Свидетелство за IV година и диплома на име Абдураман Беџети, с. Пирок, Тетово. (3595)

Свидетелства за II, III и IV година на име Хесим Абдулхамим, ул. „ЈНА“ бр. 24, Гостивар. (3596)

Свидетелство на име Цевдет Фејзули, ул. „Т. Черепналкоски“ бр. 12, Гостивар. (3597)

Свидетелство за I година на име Катип Асани, Гостивар. (3598)

Свидетелство на име Љупчо Кипроски, ул. „Б. Кидрич“ бр. 246, Гостивар. (3599)

Свидетелство за I и II година на име Магдален: Јованоска, Гостивар. (3600)

Свидетелства за I—IV година и диплома на име Абдулади Селмани, с. Врапчиште, Гостивар. (3601)

Здравствена легитимација, издадена од Скопје под бр. 785675 на име Елена Куфојанакис, Скопје. (3602)

Воена книшка, издадена од Горни Милановац на име Кемал Мемед, Скопје. (3603)

Свидетелство за V отделение на име Киро Рачески, с. Лознани, Битола. (3604)

Свидетелство за VIII отделение на име Перо Петанчески, с. Тополчани, Битола. (3605)

Свидетелство за II година на име Томе Мамчев, с. Славеј, Прилеп. (3606)

Свидетелство за IV отделение на име Јове Самарџиоски, с. Кадино, Село, Прилеп. (3607)

Свидетелство за VIII отделение на име Кирил Анески, ул. „Р. Кончар“ бр. 55, Прилеп. (3608)

Свидетелство на име Јованче Кукулески, с. Кривогаштани, Прилеп. (3609)

Свидетелство на име Марија Костоска, ул. „11 Октомври“ бр. 224, Прилеп. (3610)

Свидетелство на име Василка Спиркоска, ул. „Београдска“ бр. 59, Прилеп. (3611)

Свидетелство за VIII отделение на име Гоце Јошески, ул. „М. Козар“ бр. 42, Прилеп. (3612)

Свидетелства за I и II година на име Гоце Јошески, ул. „М. Козар“ бр. 42, Прилеп. (3613)

Свидетелство за V отделение на име Нусрет Бучан, с. Десово, Прилеп. (3614)

Свидетелство за III година на име Трајко Наунически, ул. „К. Јосифоски“ бр. 268, Прилеп. (3615)

Свидетелство за VIII отделение на име Тони Сливоски, ул. „Марковска“ бр. 206, Прилеп. (3616)

Свидетелство за VIII отделение на име Весна Тремческа, с. Десово, Прилеп. (3617)

Свидетелство за I година на име Илија Јосифоски, ул. „М. Пијаде“ бр. 247-а, Прилеп. (3618)

Работна книшка бр. 1688, на име Борис Звезданоски, с. Кривогаштани, Прилеп. (3619)

Свидетелство, издадено од Основното училиште „Јосип Броз Тито“, с. Желино на име Абди Кадри, с. Стримница, Тетово. (3620)

Свидетелство за VIII отделение на име Миран Шасивари, ул. „Ленин“ бр. 4, Тетово. (3621)

Работна книшка на име Казибан Вејсели, ул. „М. Тито“ бр. 22, Тетово. (3622)

Здравствена легитимација на име Хазир Хазири, с. Шипковица, Тетово. (3623)

Земјоделска здравствена легитимација на име Абдилаким Садику, с. Глоги, Тетово. (3624)

Свидетелство за I и II година на име Ирфан Амети, с. Грекај, Гостивар. (3625)

Диплома на име Лазо Цветкоски, с. Вруток, Гостивар. (3626)

Свидетелство за II клас на име Фадил Мемети, с. Калиште, Гостивар. (3627)

Свидетелства за I и II година на име Цвете Максимоски, с. Зубовце, Гостивар. (3628)

Свидетелство за VII отделение на име Цвезд Фидани, ул. „Беличица“, бр. 97, Гостивар. (3629)

КОНКУРСИ

Врз основа на член 55 од Статутот на Вишата школа за социјални работници во Скопје, Советот на школата

распишува КОНКУРС

за избор на наставник (во звањето предавач или професор на виша школа), на неопределено време, за предметот:

1. Методика на социјалната работа.

Пријавените кандидати по овој конкурс треба да ги исполнуваат условите предвидени во Законот за високо образование („Службен весник на СРМ“, бр. 49/74) и Статутот на Вишата школа за социјални работници.

Пријавите со потребните документи се поднесуваат до Секретаријатот на Школата.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Поблиски информации можат да се добијат во Школата лично или на писмено барање. (153)

Работничкиот совет на Работната организација за производство на персиски килими и волнени јамболии „ГОБЛЕНКА“ — Делчево

распишува КОНКУРС

за прием на:

1. Индивидуален работороен орган — директор на ОЗТ; и

2. Шеф на сметководство.

Покрај општите услови предвидени со законот кандидатите треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

За вршење на работите под број еден:

— да има висока школска подготовка — економски, технолошки или текстилен факултет;

— да има 5 години работно искуство на раководно работно место;

— да поседува морално-политички квалитети.

За вршење на работите под број два:

— да има виша или средна школска подготовка — економски смер;

— да има три години работно искуство.

Заедно со пријавите кандидатите се должни да достават:

— доказ за стручна подготовка;

— доказ за работно искуство;

— доказ дека не се осудувани по член 511 од ЗЗТ.

Пријавите со потребните документи се доставуваат до конкурсната комисија во ОЗТ „Гобленка“.

Конкурсот е отворен 15 дена од објавувањето. (155)

Задружниот совет на градежно-занаетчиската задруга „СКОПЈЕГРАДБА“ — Скопје

распишува ПОВТОРЕН КОНКУРС

за именување индивидуален раководен орган: — директор.

Услови:

Покрај условите предвидени во Законот, кандидатот треба да ги исполнува и следниве услови:

— да има висока стручна подготовка — градежен инженер со три години работно искуство;

— градежен техничар со пет години работно искуство;

— ВКВ работник со работно искуство од 6 години;

— да поседува организаторски способности;

— да поседува морално-политички квалитети;

— да не е осудуван и да не постојат пречки за неговото именување по член 511 од Законот за здружен труд.

Личен доход според Правилникот за распределба на средствата за лични доходи.

Пријавите со потребните документи да се доставуваат на адреса:

Градежно-занаетчиска задруга „СКОПЈЕГРАДБА“ — Скопје, ул. „Индустриска“ бр. 75, со назнака „за конкурс“.

Неблаговремено доставените и некомплетирани документи нема да се разгледуваат.

Конкурсот трае 15 дена, сметано од денот на неговото објавување. (154)

Врз основа на член 84 од Статутот на Земјоделската задруга „Кукла“, с. Куклиш — Струмичко, а согласно одлуката на Задружниот совет од 21. II. 1980 година, Задружниот совет

распишува КОНКУРС

за именување (избор) на индивидуален работороен орган на Задругата

Услови:

Покрај општите услови предвидени со закон, кандидатот треба да ги исполнува и следните посебни услови:

— да има завршено земјоделски факултет и најмалку 2 години работно искуство на раководни работи и задачи;

— виша земјоделска школа и најмалку 3 години работно искуство на раководни работи и работни задачи;

— средно земјоделско училиште и најмалку 4 години работно искуство на раководни работи и работни задачи;

— висококвалификуван работник со најмалку 6 години работно искуство на раководни работи и работни задачи.

Да има познавање од проблемите на земјоделското производство и кооперирање со индивидуалните производители.

Да поседува морално-политички квалитети и организаторски способности.

Пријавите со потребните документи се доставуваат во рок од 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот до Земјоделската задруга „Куќа“, с. Куклиш, — Струмишко. (139)

Советите на ООЗТ — детска пнеумо-фтизиологија и гинекологија и акушерство при градската општа болница — Скопје

распишува КОНКУРС

за избор на работници за вршење на работи и работни задачи и тоа:

1. Началник на Одделението за лекување на белодробни заболувања на претшколски и школки деца 1 и
2. Лекар специјалист радиолог со неполно работно време од 1 час дневно 1

Услови:

Кандидатот од точка 1 да е лекар специјалист педијатар со звање примариус или асистент и со 5 години специјалистички стаж.

Кандидатот од точка 2 да е лекар специјалист радиолог со над 2 години работно искуство.

Со пријавите за конкурирање кандидатите да достават: уверение за положен специјалистички испит и документ за обавениот специјалистички стаж, односно работното искуство, како и извод на родени, а кандидатите од точка 1 и документ за звањето примариус или асистент.

Кандидатите од точка 2 уште да достават: согласност од матичната работна организација дека можат да работат со неполно работно време во друг орган, односно организација и изјава дека не работат со неполно работно време во друг орган односно организација.

Некомплетните и неблаговремено поднесените пријави нема да се земаат предвид при разгледувањето.

Работите и работните задачи под точка 1 се реизборни и изборот се врши на 4 години.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето. (140)

Конкурсната комисија при Работната заедница на заедничките служби во состав на Фабриката „Стружанка“ — Струга, врз основа на одлуката на РС, донесена на седницата одржана на 21. 02. 1980 година

распишува КОНКУРС

за следните работни места:

1. Директор на план и анализа,
2. Комерцијален директор. (избор)

Услови:

Покрај општите услови предвидени во Законот, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните услови:

— да имаат висока стручна подготовка — економска насока со 6 години работно искуство.

Кандидатите се должни при доставувањето на пријавите по конкурсот да достават:

- доказ за стручната подготовка,
- доказ за работното искуство,
- доказ дека нема пречки по член 511 од ЗЗТ,
- да се морално-политички подобни.

Пријавите со потребната документација се доставуваат до Фабриката „Стружанка“ — Струга, за Конкурсната комисија.

Конкурсот е отворен 15 дена, сметано од денот на објавувањето.

Некомплетираниите и неблаговремено доставените пријави нема да се земаат во разгледување. (142)

Советот на РО Земјоделски факултет О.СОЈ.О со ООЗТ — Скопје — ООЗТ — Институт за овоштарство — Скопје

распишува КОНКУРС

за преизбор на следните работни места:

— еден асистент по предметот преработка на овошје и зеленчук;

— еден научен соработник по јаткасто овошје.

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите пропишани со Законот за високото образование на СРМ и Законот за организирање на научните дејности на СРМ, а согласно донесената одлука за Критериумите за избор на наставно-научните работници во РО Земјоделски факултет — Скопје.

Пријавите се поднесуваат до ООЗТ — Институт за овоштарство — Скопје.

Кон пријавата кандидатите треба да приложат диплома, куса биографија, список на стручни и научни трудови и по еден примерок од самите трудови.

Пријавата, кусата биографија и списокот на стручните и научните трудови се поднесуваат во 4 примероци.

Рок за пријавување е 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот.

Некомплетирани документи нема да се земат предвид при разгледувањето. (141)

Советот на Економскиот факултет — Скопје

распишува КОНКУРС

за избор на наставници во постојан работен однос (во сите звања) за следните предмети:

1. Монетарна теорија и политика,
 2. Економика и организација на индустриското производство,
 3. Договори во стокониот промет,
 4. Банкарство и банкарско работење;
- за избор на асистенти и помлади асистенти за следните групи предмети:

1. Економика и организација — за два асистента,
2. Математика за економисти — за три асистента,
3. Стопански статистики — за еден асистент,
4. Операциони истражувања, Економетриски модели и Теорија на системи со основи на кибернетиката — за еден асистент.

Условите за избор се определени со Законот за високото образование и Статутот на Факултетот.

Пријавите се поднесуваат до Секретаријатот на Факултетот во рок од 30 дена од денот на објавувањето на конкурсот.

Кон пријавата кандидатите треба да приложат: диплома, куса биографија, список на научни и стручни трудови и по еден примерок од трудовите. (156)

СОДРЖИНА	Страна	Општествени договори и самоуправни спогодби	
27. Закон за езерската пловидба — — —	145	98. Општествен договор за изедначување на	
28. Закон за изменување и дополнување на Законот за заштита на Охридското, Преспанското и Дојранското Езеро — —	153	неопходното ниво на обезбедување и задоволување на основните права од социјална заштита во 1980 година — — —	161
29. Одлука за разрешување и именување претседател на Републичката комисија за односи со верските заедници — —	154	Општи акти на самоуправните интересни заедници	
30. Одлука за разрешување член на Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија — — —	154	СКОПЈЕ	
31. Одлука за именување заменик републички секретар за економски односи со странство — — — — —	154	99. Одлука за усвојување на Општествениот договор за изедначување на неопходното ниво на обезбедување и задоволување на основните права од социјална заштита во 1980 година — — —	162
32. Одлука за именување заменик републички секретар за меѓународни односи — —	154	100. Решение за распишување дополнителни избори за еден делегат во Собранието на Републичката самоуправни интересна заедница за социјална заштита — Скопје	162
33. Одлука за именување помошници на Републичкиот општествен правобранител на самоуправањето — — — — —	154	101. Одлука за изменување на Одлуката за определување висината на стапките на придонеси за социјална заштита на град Скопје — — — — —	163
34. Одлука за разрешување судија на Окружниот суд во Скопје — — — — —	154	НЕГОТИНО	
35. Одлука за разрешување постојан судија на Основниот суд на здружениот труд во Штип — — — — —	155	102. Одлука за определување стапката на придонесот за вработување за 1980 година — — — — —	163
36. Финансиска програма за изградба, одржување и реконструкција на патната мрежа во Социјалистичка Република Македонија во 1980 година — — —	155	РЕСЕН	
37. Одлука за избор на членови и заменици на членовите на Одборот за Наградата АВНОЈ — — — — —	156	103. Одлука за утврдување стапката на придонесот за вработување за 1980 година	163
38. Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на Центарот за образование на кадри за безбедност и општествена самозаштита „Елисе Поповски — Марко“ — во Скопје — — — — —	156	СТРУГА	
39. Одлука за именување претставници на општествената заедница во Комисијата за изготвување предлог за избор на индивидуален работорооден орган на Заводот за водостопанство на СР Македонија	156	104. Одлука за висината на надоместокот на трошоците за закоп и посмртна помош на осигурените лица — — — — —	163
40. Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во советите и собирите на работните заедници во основните организации на здружениот труд при Универзитетскиот центар за медицински науки во Скопје	157	105. Одлука за подготвување план за развој на Заедницата на здравството — Струга за периодот 1981—1985 година — — —	164
41. Одлука за разрешување и именување претставник на општествената заедница во Советот на ООЗТ Технолошки факултет во Скопје — — — — —	159	106. Одлука за износот на надоместокот на трошоците за патување, исхрана и сместување на осигурените лица за време на патување и престој во друго место во врска со остварувањето на здравствената заштита — — — — —	164
42. Одлука за давање согласност на Одлуката на Собирот на работните луѓе на Археолошкиот музеј на Македонија во Скопје за избор на директор на Музејот	159	107. Одлука за висината на износот на помошта за спрема на секое новородено дете — — — — —	165
43. Одлука за користење на средства на Социјалистичка Република Македонија за инвестиции во стопанството — — —	159	108. Одлука за придонесите на здравственото осигурување што се плаќаат во постојани месечни износи за одделни категории осигуреници — — — — —	165
44. Решение за именување вршител на должноста индивидуален работорооден орган на Македонската филхармонија — —	160	109. Одлука за висината на стапката на придонесот од катастарскиот доход и паушалните износи на придонесите по осигурено лице за здравствено осигурување на земјоделците за 1980 година — —	166
45. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 122/79 од 17 јануари 1980 година	160	110. Одлука за утврдување на основните за пресметување и плаќање придонеси за здравствено осигурување на лицата вработени кај приватните работодавци —	166
		111. Одлука за висината на стапките и тарифата на придонесот за здравствено осигурување на работниците за 1980 година	167
		112. Одлука за условите под кои се смета дека осигуреникот издржува членови на семејството и нема сопствени приходи доволни за издржување — — — —	167